

SONY®

4-485-800-13(1) (МК)

Blu-ray Disc™ /
DVD систем за
ДОМАШНО КИНО

Упатство за работа

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не монтирајте го апаратот во затворен простор, како што е полица за книги или вграден шкаф. За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн.

Не го изложувајте апаратот на извори на отворен оган (како на пример, запалени свеќи).

За да го намалите ризикот од пожар или електричен шок, не го изложувајте апаратот на капење или прскање и не поставувајте на него предмети што се наполнети со течности, како на пример, вазни. Не изложувајте ги батериите или апаратите што имаат монтирана батерија на прекумерна топлина, како на пример, сончева светлина или оган.

За да спречите повреда, овој апарат мора да е безбедно поврзан со подот/сидот, соодветно на упатствата за монтажае.

Само за употреба во затворени простории.

Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена со ограничувањата поставени во Директивата EMC. (Само за моделите за Европа.)

За изворите за напојување со ел. енергија

- Уредот не е исклучен од главниот довод сè додека е поврзан во приклучокот со наизменична струја, дури и ако самиот уред е исклучен.
- Бидејќи главниот приклучок не користи за да се исклучи делот од главните водови, поврзете го делот со лесно достапен штекер за напојување со наизменична струја. Ако забележите абнормалности во делот, веднаш исклучете го главниот приклучок од штекерот за напојување со наизменична струја.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста за повреда на очите. Бидејќи ласерскиот зрак што се користи во овој Blu-ray Disc/DVD систем на домашно кино е штетен за очите, не обидувајте се да ја расклопите кутијата.

За поправка обратете се само до квалификуван персонал.



Единицата за подигнување на оваа направа е класификувана како производ CLASS 3R LASER. Кога ќе се отстрани заштитното куќиште се емитува видлива и невидлива радијација, затоа избегнете директно изложување на очите.

Овој знак е лоциран на надворешната долна страна на главниот уред.

За потрошувачите во Европа и Русија



Оваа направа е класификувана како производ CLASS 1 LASER. Овој знак е лоциран на надворешната долна страна на главниот уред.

За главниот уред и засилувачот на опкружувачки звук

Плочката со името е лоцирана на надворешната страна одоздола.

Препорачани кабли

За поврзување на компјутерите домаќини и/или периферните уреди, мора да се користат соодветно заштитени и везмени кабли и приклучоци.

За потрошувачите во Европа



Фрлање искористени батерии и електрична и електронска опрема (применливо во Европската Унија и во други европски земји со засебни собирни системи)

Овој симбол на производот, батеријата или на амбалажата покажува дека со производот и со батеријата којашто е дадена со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Кај определени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово. Со правилно отстранување на овие производи и батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства. Во случај на производи кои од безбедносни причини, поради изведба или интегритет на податоци имаат потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификуван персонал. За да бидете сигурни дека со батеријата, електричната и со електронската опрема ќе се постапи соодветно,

предајте ги потрошените производи на применливото збирно место за рециклирање електрична и електронска опрема. За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како безбедно да се отстрани батеријата од производот. Батеријата предадете ја на применливото збирно место за рециклирање отпадни батерии. За подетални информации за рециклирањето на овој производ или батеријата, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашата служба за отстранување домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ или батеријата.

Напомена за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.

Овој производ е произведен од или во име на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Прашањата поврзани со компатибилноста на производот со законодавството на Европската Унија треба да бидат упатени до овластениот претставник, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Ве молиме обратете се на адресите дадени во посебните документи за услуги или гаранција за какви било прашања со услугата или гаранцијата.

Со ова, Sony Corp., изјавува дека BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W/TA-SA700WR/TA-SA600WR/TA-SA500WR се во согласност со суштинските барања и другите важни одредби од Директивата 1999/5/EC. За детали, посетете ја следната веб-адреса:
<http://www.compliance.sony.de/>



Овој производ е наменет за користење во следните држави. AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB

Појасот 5,15 GHz – 5,35 GHz е ограничен само за користење во затворени простории.

Овој Blu-ray диск/DVD систем за домашно кино е наменет за репродукција на звук и видео на дискови или USB-уреди, репродуцирање музика од паметен телефон што е компатибилен со NFC или уред со BLUETOOTH и FM-приемник. Исто така, овој систем поддржува репродуцирање преку мрежа и прикажување содржина од еден екран на друг.

За гледање 3D-видеослики

Некои луѓе може да искушат неудобност (како што е напрегање на очите, замор или лошење) додека гледаат 3D-видеослики. Sony препорачува сите гледачи да прават редовни паузи додека гледаат 3D-видеослики. Должината и фреквенцијата на потребните паузи ќе се разликуваат од едно лице до друго. Мора да одлучите што најмногу ви одговара. Ако искусите каква било неудобност, треба да престанете да гледате 3D-видеослики сè додека неудобноста не заврши. Ако сметате дека е потребно, консултирајте се со лекар. Исто така, треба да го прегледате (i) прирачникот со упатства и/или пораката за претпазливост за секој друг уред што се користи со овој производ или содржината на дискот Blu-ray што е репродуцирана со овој производ и (ii) нашата интернет-страница (<http://esupport.sony.com/>) за најновите информации.

Видот на малите деца (особено оние на возраст под шест години) сè уште се развива. Консултирајте се со вашиот лекар (како што е педијатар или очен лекар) пред да дозволите малите деца да гледаат 3D-видеослики.

Возрасните треба да ги надгледуваат децата за да избегнат дека тие ги следат препораките дадени погоре.

Заштита од копирање

- Имајте ги во предвид напредните системи за заштита на содржината што се користат за дискови Blu-ray и медиуми за DVD. Овие системи, наречени AACС (Напреден систем за пристап до содржини) и CSS (Систем за кодирање содржина), може да содржат ограничувања за репродукцијата, аналогниот излез и други слични одлики. Работата на овој производ и поставените ограничувања може да варираат во зависност од датумот на купување, бидејќи управниот одбор на AACС може да ги прифати или смени своите правила за ограничување по времето на купување.
- Известувања за Cinavia
Овој производ користи технологија на Cinavia за да се ограничи употребата на неовластени копии на комерцијални филмови и видеа, како и на нивните музички нумери. Ќе се прикаже порака, а репродукцијата или копирањето ќе се прекинат кога ќе се открие забранета употреба на неовластена копија.
Повеќе информации за технологијата на Cinavia има кај Информативниот центар за потрошувачи на Cinavia на <http://www.cinavia.com>. Испратете дописна картичка со својата поштенска адреса за да побарате дополнителни информации за Cinavia по пошта на следната адреса: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Авторски права и заштитени знаци

- Овој систем е опремен со Dolby* Digital и прилагодлив матричен декодер за звук во опкружување на Dolby Pro Logic, како и со дигиталниот систем за звук во опкружување на DTS**.
- * Произведено според лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и симболот со двојно D се заштитени знаци на Dolby Laboratories.
- ** За патентите на DTS, погледнете на <http://patents.dts.com>. Произведено според лиценца на DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, симболот и DTS-HD со симболот се регистрирани заштитени знаци на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.
- Овој систем вклучува технологија на меѓуврска за мултимедиуми со висока дефиниција (HDMI™). Називите HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото HDMI се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите Американски Држави и во други земји.
- Java е заштитен знак на Oracle и/или на неговите партнери.
- DVD Logo е заштитен знак на DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“, „BD-LIVE“, „BONUSVIEW“ и логоата се заштитени знаци на Blu-ray Disc Association.
- Логоата „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“ се заштитени знаци.
- „Super Audio CD“ е заштитен знак.
- App Store е знак за услуга на Apple Inc.
- „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation.

- „AVCHD 3D/Progressive“ и логото на „AVCHD 3D/Progressive“ се заштитени знаци на Panasonic Corporation и на Sony Corporation.
- „XMB“ и „xross media bar“ се заштитени знаци на Sony Corporation и на Sony Computer Entertainment Inc.
- „PlayStation“ е регистриран заштитен знак на Sony Computer Entertainment Inc.
- Логото „Sony Entertainment Network“ и „Sony Entertainment Network“ се заштитени знаци на Sony Corporation.
- Технологијата за препознавање музика и видео и сродни податоци ја обезбедува Gracenote®. Gracenote е индустриски стандард во технологијата за препознавање музика и за испорака на сродна содржина. За повеќе информации, посетете ја страницата www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc и музички и податоци поврзани со видео од Gracenote, Inc., авторско право © 2000-до денес Gracenote. Софтвер на Gracenote, авторско право ©2000-до денес Gracenote. Еден или повеќе патенти во сопственост на Gracenote важат за овој производ и услуга. Погледнете ја веб-локацијата на Gracenote каде што е даден нецелосниот список со применливи патенти на Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, логото и логотипот на Gracenote и логото „Powered by Gracenote“ се или регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Gracenote, Inc. во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance® се регистрирани заштитени знаци на Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ и Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ се заштитени знаци на Wi-Fi Alliance.
- Ознаката N е заштитен знак или регистриран заштитен знак на NFC Forum, Inc. во Соединетите Американски Држави и во други земји.
- Android™ е заштитен знак на Google Inc.
- Google Play™ е заштитен знак на Google Inc.
- „Xperia“ е заштитен знак на Sony Mobile Communications AB.
- Ознаката Bluetooth® и логоата се регистрирани заштитени знаци во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секаква употреба на тие ознаки од страна на Sony Corporation е под лиценца. Другите заштитени знаци и заштитени имиња се оние на нивните соодветни сопственици.
- Технологијата за аудиокодирање MPEG Layer-3 и патентите со дозвола од Fraunhofer IIS и Thomson.
- Овој производ вклучува сопствена технологија според лиценцата на Verance Corporation што е заштитена со патент 7,369,677 во САД и други издадени или во процес на издавање патенти во САД и ширум светот и е заштитена со авторско право и деловна тајна за одредени аспекти на таквата технологија. Cinavia е заштитен знак на Verance Corporation. Авторски права 2004-2010 Verance Corporation. Сите права ги задржува Verance. Повратното инженерство или расклопувањето се забранети.
- Windows Media е или регистриран заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји. Овој производ е заштитен со определени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Забранета е употреба или дистрибуција на таква технологија надвор од овој производ без дозвола од Microsoft или од овластена филијала на Microsoft. Сопствениците на содржината ја користат технологијата за пристап до содржина на Microsoft PlayReady™ за да ја заштитат својата интелектуална сопственост, вклучувајќи ја и содржината со авторски права. Овој уред ја користи технологијата PlayReady за да пристапи до PlayReady-заштитена содржина и/или WMDRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее соодветно да ги спроведе ограничувањата за користење на содржина, сопствениците на содржина може да имаат потреба Microsoft да ја отповика способноста на уредот да ја користи PlayReady-заштитената содржина. Отповикувањето не треба да влијае врз незаштитена содржина или врз содржината заштитена со други технологии за пристап на содржина. Сопствениците на содржина може да ви побараат да го надградите PlayReady за да пристапите кон нивната содржина. Ако ја одбиете надградбата, нема да можете да пристапите кон содржината за која треба надградба.
- DLNA™, логото DLNA и DLNA CERTIFIED™ се заштитени знаци, знаци за услуга или сертификациски знаци на Digital Living Network Alliance.

- Opera® Devices SDK од Opera Software ASA. Авторско право 1995-2013 Opera Software ASA. Сите права се задржани.



- Сите други заштитени знаци се заштитени знаци на нивните соодветни сопственици.
- Другите имиња на системи и производи се генерално заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на производителите. Знаците ™ и ® не се посочени во овој документ.

Информации за лиценцата за крајниот корисник

Лиценца за крајниот корисник на Gracenote®

Оваа апликација или уред содржат софтвер на Gracenote, Inc. of Emeryville, California („Gracenote“). Софтверот на Gracenote („софтвер на Gracenote“) ѝ овозможува на оваа апликација да врши идентификација на диск и/или датотека и да се здобива со информации поврзани со музиката, вклучително информации за името, изведувачот, нумерата и насловот („податоци на Gracenote“) од сервери преку интернет или од вградени бази со податоци (свкупно „сервери на Gracenote“) и да врши други функции. Може да ги користите податоците на Gracenote само во согласност со наменетите функции за крајниот корисник на оваа апликација или уред.

Се сложувате дека ќе ги користите податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote само за лична, некомерцијална употреба.

Се сложувате дека нема да ги доделувате, копирате, пренесувате или предавате софтверот на Gracenote или кој било податок на Gracenote на трети лица. **СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE, СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО ДОЗВОЛЕН ТУКА.**

Се сложувате дека вашата неексклузивна лиценца за употреба на податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и на серверите на Gracenote ќе се прекине ако ги прекршите овие ограничувања. Ако се прекине лиценцата, се сложувате дека ќе престанете да ги користите сите податоци на Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите на Gracenote. Gracenote ги задржува сите права за податоците на Gracenote, софтверот на Gracenote и за серверите на Gracenote, вклучително и сите сопственички права. Во никој случај Gracenote нема да биде одговорен за какви било исплати во ваше име за кои било информации што ќе ги доставите. Се сложувате дека Gracenote, Inc. може да ги спроведе своите права во лично име согласно овој Договор против вас директно. Услугата на Gracenote користи единствен идентификатор за да ги следи прашањата за статистички цели. Целта на случајно доделениот нумерички идентификатор е да ѝ се дозволи на услугата на Gracenote да ги брои прашањата без да знае за вас. За повеќе информации, погледнете ја веб-страницата за политиката на приватност на Gracenote во однос на услугата на Gracenote.

Софтверот на Gracenote и секоја ставка од податоците на Gracenote ви се лиценцирани „КАКО ШТО СЕ“. Gracenote не дава презентации или гаранции, изречно или имплицирано, во однос на прецизноста на кој било податок на Gracenote од серверите на Gracenote. Gracenote го задржува правото да брише податоци од серверите на Gracenote или да ги менува категориите за податоците за секоја причина што Gracenote ќе ја смета за задоволителна. Нема никаква гаранција дека софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote се без грешки и дека функционалноста на софтверот на Gracenote или серверите на Gracenote ќе биде непрекината. Gracenote не е обврзан да ви обезбедува нови подобрени или дополнителни видови на податоци или категории што Gracenote ќе ги обезбедува во иднина и слободно може да ги прекине своите услуги во секое време.

GRACENOTE ГИ ОТФРЛА СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО ИЛИ ИМПЛИЦИРАНО, ВКЛУЧИТЕЛНО НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА, ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБАТА, ПОДОБНОСТА ЗА ДАДЕНАТА ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ ПРЕКРШУВАЊЕТО НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА GRACENOTE. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ ОШТЕТУВАЊА ИЛИ ЗАГУБЕНА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.

© Gracenote, Inc. 2013

За ова упатство за работа

- Упатствата во ова упатство за работа ги опишуваат контролите на далечинскиот управувач. Може да ги користите и контролите на главниот уред ако имаат исти или слични имиња како оние на далечинскиот управувач.
- Во ова упатство, „диск“ се користи како општа референца за BD, DVD, Super Audio CD или CD освен ако не е поинаку посочено во текстот или во сликите.
- Упатствата во овој прирачник се дадени за BDV-N9200W, BDV-N9200WL, BDV-N7200W, BDV-N7200WL и BDV-N5200W. BDV-N9200WL е моделот што се користи како пример. Секоја разлика во работата е јасно истакната во текстот, на пример, „само за BDV-N9200WL“.
- Некои илустрации се претставени како концепциски цртежи и може да се разликуваат од вистинските производи.
- Единиците прикажани на телевизискиот екран може да се разликуваат во зависност од областа.
- Стандардната поставка е подвлечена.

Содржина

За ова упатство за работа	8
Распакување	11
Водич за делови и контроли	14
Почеток	
Чекор 1: Монтирање на звучниците	21
Чекор 2: Поврзување на системот	21
Поврзување на звучниците	22
Поврзување на телевизорот	23
Поврзување на другата опрема	24
Поврзување на антената (воздушна)	26
Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување	26
Чекор 4: Поставување на безжичниот систем	28
Чекор 5: Изведување на Easy Setup	29
Чекор 6: Избор на изворот за репродукција	30
Чекор 7: Уживање во звукот во опкружување	31

Репродукција

Репродукција на диск	34
Репродукција од USB-уред	35
Уживање во музика од уред со BLUETOOTH	36
Користење прикажување содржина од еден екран на друг	38
Поврзување со уред на далечина со функцијата со еден допир (NFC)	39
Користење „SongPal“	41
Репродукција преку мрежа	42
Достапни опции	44

Прилагодување на звукот

Избор на аудиоформат, повеќејазични правци или канал	47
Уживање на сложен преносен звук	48

Пребарувач на станици

Слушање на радиото	48
Примање на системот на радиоподатоци (RDS)	50

Други операции

Користење на функцијата „Control for HDMI“ за „BRAVIA“ Sync	50
Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците	51
Поставување за звучниците	53
Употреба на тајмерот за спиење	55
Деактивирање на копчињата на главниот уред	55
Менување на осветленоста	56
Уживање во визуелизацијата на телевизискиот екран	56
Уживање во осветлувањето на звучниците	57
Штедење струја во режим на подготвеност	58
Пребарување веб-локации ...	58
Понатамошни поставки за безжичниот систем	60

Поставки и прилагодувања

Користење на приказот за поставки	62
[Software Update] (Ажурирање на софтверот)	63
[Screen Settings] (Поставки на екранот)	64
[Audio Settings] (Поставки за аудио)	66

[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање BD/DVD)	68
[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола)	68
[Music Settings] (Поставки за музика)	69
[System Settings] (Системски поставки)	69
[External Input Settings] (Поставки за надворешни извори)	71
[Network Settings] (Мрежни поставки)	72
[Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)	73
[Resetting] (Ресетирање)	73

Дополнителни информации

Мерки за претпазливост	74
Забелешки за дисковите	77
Решавање проблеми	77
Дискови што се репродуцираат	86
Типови датотеки кои се репродуцираат	87
Поддржани аудиоформати	88
Спецификации	89
Список со кодови на јазици	92
Индекс	94

Распакување


- Упатство за работа (само за моделите за Океанија, Африка, Индија, Блискиот Исток, Сингапур, Кина, Тајланд, Тајван и Русија)
- Упатство за брзо поставување
- Упатство за монтирање на звучниците
- Референтни упатства (само за моделите за Европа)
- Далечински управувач (1)
- Батерии R03 (големина AAA) (2)
- Кабел за FM-антена (воздушна) (1)




или




- Микрофон за калибрација (1) (само за BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200W/BDV-N7200WL)



- Кабел за HDMI со голема брзина (1) (само за моделите за Африка, Индија, Блискиот Исток, Сингапур, Кина, Тајланд и Тајван)



- Засилувач на опкружувачки звук (1)




Само за BDV-N9200W/ BDV-N9200WL


- Предни звучници (2), звучници за звук во опкружување (2) (само за BDV-N9200W)




(само за BDV-N9200WL)




- Централен звучник (1)



- Сабвуфер (1) (само за BDV-N9200W)



(само за BDV-N9200WL)



- Кабли за звучници
– (5, црвен/бел/сив/син/зелен)
(само за BDV-N9200W)
– (1, зелен) (само за BDV-N9200WL)



- Основи (4)



- Долни делови за предните
и за звучниците за звук во
опркружување (4)



- Шрафови (големи) (4)



- Шрафови (мали) (12)



Само за BDV-N7200W/ BDV-N7200WL


- Предни звучници (2), звучници
за звук во опкружување (2)
(само за BDV-N7200W)




(само за BDV-N7200WL)




- Централен звучник (1)



- Сабвуфер (1)
(само за BDV-N7200W)



(само за BDV-N7200WL)



- Кабли за звучници
 - (5, црвен/бел/сив/син/зелен) (само за BDV-N7200W)
 - (1, зелен) (само за BDV-N7200WL)



- Држачи (за предни и за звучници за опкружувачки звук) (4)



- Шрафови (8)



Само за BDV-N5200W


- Предни звучници (2)




- Звучници за звук во опкружување (2)



- Централен звучник (1)



- Сабвуфер (1)




Водич за делови и контроли

За повеќе информации, погледнете на страниците посочени во заградите.

Главен уред

Горен и преден панел



- 1** **I/⏻ (вклучено/во режим на подготвеност)**
Го вклучува главниот дел или го поставува во режим на подготвеност.
- 2** **Капак за дискот (страница 34)**
- 3** **Екран на горниот панел**
- 4** **N (Ознака N) (страница 39)**

Поставете го уредот што е компатибилен со NFC близу индикаторов за да ја вклучите функцијата NFC.

- 5** **LED-индикатор**
Бело: Засветува кога ќе се вклучи главниот уред.
Сино (за статус на BLUETOOTH):
 - Системот е подготвен за спарување: Брзо трепка
 - Во текот на спарувањето: Брзо трепка
 - Откриен е NFC-уред: Трепка
 - Поврзувањето е воспоставено: Засветува

- 6 **Копчиња на допир/индикатори**
 ►* (репродукција)
 ■* (прекинување)
 ◀◀/▶▶ (претходно/следно)
 VOL +/-
 FUNCTION (страница 30)

Го избира изворот на репродукција.

- * Допрете го и задржете на ► на главниот уред подолго од 2 секунди, вградената звучна демонстрација ќе се репродуцира на системот. Ако е поврзан USB-уред, аудиосодржините од USB-уредот ќе се репродуцираат како звучна демонстрација. Допрете ■ за да ја прекинете демонстрацијата.

Забелешка

Во текот на демонстрацијата, нивото на јачина на звук може да е повисоко од нивото на јачина на звук што сте го поставиле.

- 7 **Порта USB (страница 35)**
 Ставете го ноктот во отворот за да го отворите капакот.
- 8 **Сензор за далечинскиот управувач**
- 9 **▲ (отворање/затворање)**

За копчињата на допир/индикаторите

Индикаторите на копчињата на допир трепкаат секојпат кога ќе го вклучите главниот уред. Почекајте индикаторите да престанат да трепкаат. Копчињата работат само кога индикаторите се осветлени.

Забелешка

- Овие копчиња функционираат кога ќе ги допрете нежно. Не притискајте на нив со прекумерна сила.
- Ако копчето не работи, отпуштете го и почекајте неколку секунди. Потоа, повторно допрете го додека со прстот го покривате индикаторот за копче.


Индикатори на екранот на горниот панел



* High-bandwidth Digital Content Protection - Заштита на високо широкопојасна дигитална содржина

** Кога ќе притиснете DISPLAY, се прикажуваат информација за постојаниот тек/ статусот на декодирање ако функцијата е поставена на „TV“. Информацијата за постојаниот тек/статусот за декодирање може да не се прикажат во зависност од текот или ставката што се декодира.

Заден панел



- 1 Терминали SPEAKER ILLUMINATION (само за BDV-N9200WL/BDV-N7200WL) (страница 22)
- 2 Приклучок TV (DIGITAL IN OPTICAL) (страница 23, 24)
- 3 Приклучок A.CAL MIC (само за BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200W/BDV-N7200WL) (страница 29, 52)
- 4 Приклучоци AUDIO IN (L/R) (страница 23, 24)
- 5 Приклучок ANTENNA (FM COAXIAL 75 Ω) (страница 26)
- 6 Приклучок HDMI (OUT) (страница 23)
- 7 Приклучоци HDMI (IN 1/IN 2) (страница 24)
- 8 Терминал LAN (100) (страница 26)
- 9 Приклучоци SPEAKERS (страница 22)


Засилувач на опкружувачки звук

Преден панел




- 1 I/O (вклучено/во режим на мирување)
- 2 Индикатор за LINK/STANDBY (страница 28)
Може да го проверите статусот на безжичниот пренос помеѓу главниот дел и засилувачот на опкружувачкиот звук.

Заден панел



- 3 Приклучоци SPEAKERS
- 4 Терминали SPEAKER ILLUMINATION (само за BDV-N9200WL/BDV-N7200WL) (страница 22)
- 5 Копче SECURE LINK (страница 61)
Ја започнува функцијата за безбедна врска.

Далечински управувач



- **AUDIO**, **▶** и копчињата **◀** + имаат допирна точка. Користете ја допирната точка како референца кога управувате со далечинскиот управувач.
- **TV** : За управување со телевизорот (За детали, видете „Подготовка на далечинскиот управувач за контрола на телевизорот“ (страница 19).)

- ▲ (отворање/затворање)**
Го отвора или затвора капакот на дискот.

SPEAKERS TV ↔ AUDIO

Избира дали звукот од телевизорот ќе се емитува од звучниците на системот или од звучниците на телевизорот. Оваа функција работи само кога ќе поставите [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 70).

TV I/O (вклучено/во режим на подготвеност) (страница 19)
TV

Го вклучува телевизорот или го поставува во режим на подготвеност.

I/O (вклучено/во режим на подготвеност) (страница 29)
Го вклучува системот или го поставува во режим на подготвеност.

2 SPEAKER ILLUMINATION (страница 57)

Ја избира шемата за осветлувањето на звучниците.

COLOUR PATTERN (страница 56)
VISUALIZER (страница 56)

Ја избира шемата за визуелизација.

DIMMER (страница 56)

Ја прилагодува осветленоста на горниот панел, индикаторите за копчињата на допир, LED-индикаторот и осветлувањето* на звучниците.

* Само за BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL

- 3 Копчиња за звучно поле**
Видете „Чекор 7: Уживање во звукот во опкружување“ (страница 31).

CLEARAUDIO+, SOUND FIELD, MUSIC EQ, GAME, NIGHT, CONCERT HALL, FOOTBALL, CINEMA STUDIO, MUSIC ARENA

4 Копчиња во боја

Копчиња со скратен пристап за избор на ставки во некои менија на BD (може да се користи и за интерактивни операции на Java што ги има на BD).

5 TOP MENU

Го отвора или затвора главното мени на BD или DVD.

POP UP/MENU

Го отвора или затвора појавното мени за BD-ROM или менито за DVD.

OPTIONS (страници 32, 44, 59)

Го прикажува менито со опции на телевизискиот екран или на екранот на горниот панел. (Локацијата се разликува во зависност од избраната функција.)

RETURN

Се враќа на претходниот екран.



Го поместува истакнувањето на прикажаната ставка.

Совет

↔ се кратенки за барање песни при репродукција на музичко CD.

+ (внесување)

Ја внесува избраната ставка.

6 MIRRORING (страници 38, 41)

Ја избира функцијата „SCR M“.

BLUETOOTH (страница 36)

Ја избира функцијата „BT“.

HOME (страници 30, 53, 62)

Влегува или излегува од почетното мени на системот.

SEN

Пристапува до мрежната услуга на „Sony Entertainment Network™“.

FUNCTION (страница 30)

Го избира изворот на репродукција.

Со поставување на [Input Skip Setting] (Поставка за прескокнување влез) (страница 71), може да ги прескокнете неупотребените влезови кога ќе избирате функција.

7 DISPLAY (страници 35, 42, 49, 59)

Ги прикажува информациите за репродукција и за прелистување на интернет на телевизискиот екран.

Ги прикажува претходно меморираната радиостаница, фреквенцијата итн. на екранот на горниот панел.

SLEEP (страница 55)

Го поставува тајмерот за спиење.

AUDIO (страница 47)

Го избира форматот за аудио/песната.

SUBTITLE

Го избира јазикот за превод кога се снимени повеќејазични преводи на BD-ROM/DVD VIDEO.

3D

Ја конвертира содржината од 2D во симулирана содржина во 3D кога е поврзан компатибилен уред за 3D.

8 Копчиња за управување со репродукцијата

Видете „Репродукција“ (страница 34).

◀◀/▶▶ (брзо/бавно/замрзнат кадар)

Брзо премотување назад/напред за време на репродукцијата. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, брзината на барање се менува.

Се активира забавена репродукција кога ќе се притисне подолго од една секунда во режим на пауза.

Репродуцира по еден кадар едновремено кога ќе се притисне во режим на пауза.

Забелешка

Забавеното премотување назад и репродукција на еден кадар со премотување назад не се достапни за дисковите Blu-ray со 3D.

◀◀ / ▶▶ (претходно/следно)

Го избира претходното/следното поглавје, песна или датотека.

▶ (репродукција)

Започнува или повторно започнува репродукција (продолжува со репродукцијата). Вклучува репродукција со еден допир (страница 51) кога системот е вклучен и поставен на функцијата „BD/DVD“.

II (пауза)

Ја паузира или повторно ја започнува репродукцијата.

■ (прекинување)

Ја прекинува репродукцијата и го запомнува местото на прекин (продолжува од местото на прекин). Местото на прекинување на наслов/песна е последното место кое што сте го репродуцирале или последната фотографија во папката со фотографии.

Ја прекинува вградената или звучната демонстрација на USB.

Копчиња за управување со радиото

Видете „Пребарувач на станици“ (страница 48).

TUNING +/-


PRESET +/-

9 ✖ (безвучност)

Привремено го исклучува звукот.

◀ (јачина на звук) +/-

Ја прилагодува јачината на звукот.

TV ◀ (јачина на звук) +/- 

Ја прилагодува јачината на звукот за телевизорот.

TV  (влез) 

Го префрлува изворот за влез на телевизорот меѓу телевизорот и други влезни извори.


Подготовка на далечинскиот управувач за контрола на телевизорот

Со прилагодувањето на сигналот од далечинскиот управувач, може да го контролирате телевизорот преку приложениот далечински управувач.

Забелешка

Кога ќе ги смените батериите на далечинскиот управувач, бројот на кодот може да се ресетира на стандардната поставка (SONY). Поставете го далечинскиот управувач повторно.

1 Држете на TV I/⏻.

2 Притиснете го соодветното копче на телевизорот (види ја табелата подолу), потоа притиснете .

Производител	Копче
SONY (зададено)	CLEARAUDIO+
LG	MUSIC EQ
PANASONIC	GAME
PHILIPS	NIGHT, CINEMA STUDIO, MUSIC ARENA
SAMSUNG	SOUND FIELD, MUSIC EQ, MUSIC ARENA
SHARP	CONCERT HALL
TOSHIBA	FOOTBALL

Забелешка

Кодовите на производителот на телевизорот се регистрирани на копчињата во табелата подолу. Ако поставката не е успешна, тековно регистрираниот код нема да се смени. Притиснете го соодветното копче повторно. Ако се наведени повеќе копчиња, притискајте ги едно по едно додека не го најдете копчето што работи со телевизорот.

3 Пуштете TV I/⏻.

Сега може да користите TV I/⏻, Копчињата TV ⏮ +/- и TV ⏭ за контрола на телевизорот.


Почеток

Чекор 1: Монтирање на звучниците


Поставете ги звучниците според сликата подолу.
Погледнете во „Водич за поставување на звучниците“ за составување на звучниците.

- Ⓐ Преден лев звучник (Л)
- Ⓑ Преден десен звучник (Д)
- Ⓒ Централен звучник
- Ⓓ Лев звучник за звук во опкружување (Л)
- Ⓔ Десен звучник за звук во опкружување (Д)
- Ⓕ Сабвуфер
- Ⓖ Телевизор

Монтирање на звучниците за опкружувачки звук во задна положба (Изглед на звучниците: [Standard] (Стандарден))



Монтирање на сите звучници во предна положба (Изглед на звучниците: [All Front] (Сите предни))



Забелешка

- Изберете го изгледот на звучниците (страница 53) според поставувањето на звучниците.
- Внимавајте кога ги поставувате звучниците и/или држачите за звучниците прикачени на звучниците на посебно обработен под (со восок, со масло, полиран итн.) бидејќи може да предизвикате дамки или обезбојување.
- Не потпирајте се и не закачувајте ништо на звучникот бидејќи може да падне.
- Звучниците во овој систем не се магнетски заштитени. Тоа може да доведе до неправилност кога ќе се постават близу телевизор CRT или проектор.

Совет

- За да се добие поефективен звук кога ќе се одбере [All Front] (Сите предни), препорачуваме да ги монтирате предните звучници и оние за опкружувачки звук поблиску едни до други.
- Може да ги поставите звучниците на сид. За детали, погледнете во дадениот „Водич за монтирање на звучниците“.

Чекор 2: Поврзување на системот

Не поврзувајте го кабелот за наизменична струја (ел. енергија) од главниот уред во сиден штекер (за ел. енергија) сè додека не ги направите сите други поврзувања.


Забелешка

Кога ќе поврзете друга опрема со контрола на звук, намалете ја јачината на звукот на опремата до ниво каде што звукот нема да биде изобличен.


Поврзување на звучниците

Поврзете ги каблите на звучникот да соодветствуваат со бојата на приклучоците за SPEAKERS на главниот уред и на засилувачот за опкружувачки звук. Вметнете го приклучокот за звучник додека не кликне.

За главниот уред



На засилувачот на опкружувачки звук




Поврзување на терминалот SPEAKER ILLUMINATION (само за BDV-N9200WL/ само за BDV-N7200WL)


Поврзете го приклучокот за осветлувањето на звучникот (прикачено за кабелот на звучникот) со главниот уред и со засилувачот за опкружувачки звук за да може да уживате во светлечките ефекти на звучниците.

Може да ја одберете шемата за осветлување со постојано притискање на SPEAKER ILLUMINATION (страница 57).

За главниот уред




На засилувачот на опкружувачки звук




Поврзување на телевизорот


Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните приклучоци на телевизорот.



Видеоповрзување



Кабел за HDMI со голема брзина¹⁾
(се доставува само за моделите
за Африка, Индија, Блискиот Исток,
Сингапур, Кина, Тајланд и Тајван)




¹⁾ Кабел за HDMI со голема брзина

²⁾ **Функцијата ARC** овозможува телевизорот да емитува сигнал преку системот со HDMI-поврзување, без изведување на поврзувањето **(B)** или **(C)** подолу. За да ја поставите функцијата ARC на системот, погледнете [Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) (страница 70). За да ја проверите компатибилноста на телевизорот со функцијата ARC, погледнете во упатствата за работа дадени со телевизорот.

Аудиоповрзувања



Ако приклучокот HDMI на телевизорот не е компатибилен со функцијата ARC, направете соодветно поврзување **(B)** или **(C)** за да го слушате звукот од телевизорот преку звучниците на системот.



Оптички дигитален кабел
(не се доставува)



Висок квалитет



Аудиокабел (не се доставува)




Стандарден квалитет

Забелешка

За да уживате во телевизискиот звук, изберете ја функцијата „TV“ за поврзување **B** или функцијата „AUDIO“ за поврзување **C**.


Поврзување на другата опрема


Поврзете ги системот, телевизорот и другата опрема, како што следува. Не може да уживате во аудио и видеото на поврзаната опрема на телевизорот преку системов кога системот е исклучен или во режим на подготвеност.



* Ова поврзување е неопходно за поврзувањето **A** (поврзување на HDMI).

Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од видот на приклучокот на опремата.





Кога воспоставувате поврзување **A**

Ова поврзување може да емитува и видео и аудиосигнали.

Забелешка

- Видеосигналите од приклучоците за HDMI (IN 1/2) се испраќаат до приклучокот HDMI (OUT) само кога ќе се избере функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“.
- За излез на аудиосигнал од приклучоците за HDMI (IN 1/2) до приклучокот за HDMI (OUT), ќе треба да ги смените поставките на аудиоизлезот. За детали, видете [Audio Output] (Аудиоизлез) во [Audio Settings] (Поставки за аудио) (страница 67).
- Можете да го смените аудиовлезот на опремата којашто е поврзана со приклучок за HDMI (IN 1) на приклучок за TV (DIGITAL IN OPTICAL). За детали, видете [HDMI1 Audio Input mode] (Режим за аудиовлез HDMI1) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) (страница 70). (Само за моделите за Европа.)

Кога воспоставувате поврзување **B**, **C**

Поврзете го системот така што видеосигналите од системот и другата опрема ќе се емитуваат до телевизорот, а аудиосигналите од опремата се емитуваат до системот.

Забелешка

- Ако направите некои од поврзувањата погоре, поставете [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) под [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 70).
- Може да уживате во звукот од опремата со избор на функцијата „TV“ за поврзување **B** или функцијата „AUDIO“ за поврзување **C**.

Поврзување на антената (воздушна)

Задна страна на главниот дел



Забелешка

- Проверете дали целосно сте ја издолжиле жичната FM-антена (воздушна).
- По поврзување на жичната FM-антена (воздушна), држете ја колку што е можно похоризонтално.

Совет

Ако имате слаб FM-прием, користете коаксијален кабел од 75 оми (не се доставува) за да го поврзете главниот дел со надворешна жична FM-антена (воздушна).


Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување

Совет

За да го поврзете системот со мрежата, изведете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки). За детали, видете „Чекор 5: Изведување на Easy Setup“ (страница 29).

Изберете го методот според средината на вашата LAN (локална мрежа).

- Ако користите безжична LAN Системот има вграден Wi-Fi и можете да го поврзете системот со мрежата со поставување на мрежните поставки.
- Ако користите жична LAN Користете LAN-кабел за да се поврзете со терминалот LAN (100) на главниот дел.



Совет

Се препорачува да користите кабел со заштитен и исправен интерфејс (LAN-кабел).

Пред да се направат мрежните поставки

Кога рутерот за безжичен LAN (пристапната точка) е компатибилен со Wi-Fi Protected Setup (WPS) (Поставки за заштитен Wi-Fi), може лесно да ги поставите мрежните поставки со копчето WPS.

Ако не можете, проверете ги следните информации однапред и забележете ги во обезбедениот простор подолу.

- Името на мрежата (SSID*) што ја идентификува мрежата.**

-
- Ако безбедноста е поставена на безжичната мрежа, безбедносниот клуч (клуч за WEP, клуч за WPA).**

* SSID (Идентификатор за поставена услуга) е името што идентификува дадена безжична мрежа.

- ** Треба да ги проверите поставките за рутерот за безжичниот LAN за да ги дознаете информациите за SSID и за безбедносниот клуч. За детали:
- посетете ја следната веб-локација:
За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/>
За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
 - погледнете во упатството за работа што се доставува со рутерот за безжичен LAN.
 - обратете се кај производителот на рутерот за безжичен LAN

За безбедноста на безжичен LAN

Бидејќи комуницирањето преку функцијата за безжичен LAN е воспоставено со радиобранови, безжичниот сигнал може да биде подложен на пресретнување. За заштитување на безжичната комуникација, овој систем поддржува различни безбедносни функции. Осигурете се дека правилно ќе ги конфигурирате безбедносните поставки соодветно на вашата мрежна средина.

■ Без безбедност

Иако лесно можете да ги извршите поставките, секој може да ја пресретне безжичната комуникација или да навлезе во вашата безжична мрежа, дури и без современи алатки. Имајте предвид дека има ризик од неовластен пристап или пресретнување на податоци.

■ WEP

WEP применува безбедност на комуникации за да спречи надворешни лица да ја пресретнат комуникацијата или да навлезат во вашата безжична мрежа. WEP е наследна безбедносна технологија којашто овозможува да се поврзат постари уреди што не поддржуваат TKIP/AES.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP е безбедносна технологија развиена како одговор на недостатоците на WEP. TKIP гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES е безбедносна технологија којашто користи напреден безбедносен метод поинаков од WEP и TKIP. AES гарантира повисоко ниво на безбедност од WEP или TKIP.

Чекор 4: Постапување на безжичниот систем


Главниот уред пренесува звук до засилувачот на звукот во опкружувањето којшто е поврзан со звучниците за звук на опкружувањето. За да го активирате безжичното емитување, изведете ги следните чекори.

- 1 Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) со главниот уред.**

Пред да го поврзете кабелот за напојување со наизменична струја, проверете дали сите поврзувања во „Чекор 2: Поврзување на системот“ (страница 21) се безбедни.


- 2 Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот.**

I/⏻



- 3 Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) со засилувачот на опкружувачки звук.**

Индикатор за LINK/STANDBY



Кога е вклучено безжичното емитување, индикаторот за LINK/STANDBY преминува во зелено. Ако не се вклучи индикаторот за LINK/STANDBY, погледнете во „Безжичен звук“ (страница 81).

За индикаторот за LINK/STANDBY

Индикаторот за LINK/STANDBY го покажува статусот на безжично емитување, објаснет подолу.

Преминува во зелено

Системот е вклучен, безжичното емитување е активирано и се примаат сигнали на опкружување.

Преминува во портокалово

Системот е вклучен, безжичното емитување е активирано со функцијата за безбедна врска и се примаат сигнали на опкружување.

Бавно трепка зелено или портокалово

Безжичното емитување е деактивирано. Системот е вклучен, безжичното емитување е активирано со функцијата за безбедна врска и се примаат сигнали на опкружување.

Преминува во црвено

Засилувачот на звукот во опкружувањето е во режимот на подготвеност или безжичното емитување е деактивирано.

Се исклучува

Засилувачот на звукот во опкружувањето е исклучен.

Трепка црвено

Активна е заштитата на засилувачот на звукот во опкружувањето.

За режимот подготвено

Засилувачот на звукот во опкружувањето автоматски влегува во режимот подготвено кога главниот дел е во режим на подготвеност или безжичното емитување е деактивирано. Засилувачот на звукот во опкружувањето автоматски се вклучува кога главниот дел е вклучен или безжичното емитување е активирано.


За да се дефинира безжичната врска

Ако користите бројни безжични производи или вашите соседи користат безжични производи, може да настанат пречки. За да го спречите тоа, може да ја дефинирате безжичната врска за да го поврзете главниот дел со засилувачот на опкружувачки звук (функција Безбедна врска). За детали, видете „Понатамошни поставки за безжичниот систем“ (страница 60).

Чекор 5: Изведување на Easy Setup

Следете ги чекорите подолу за да ги направите основните прилагодувања и мрежните поставки за системот. Прикажаните ставки се разликуваат во зависност од областа.

- 1** Внесете две батерии R03 (AAA) (се доставуваат) со спојување на краевите ⊕ и ⊖ на батериите со знаците во преградата.




- 2** Вклучете го телевизорот.


- 3** Поврзете го микрофонот за калибрација во приклучокот A.CAL MIC на задниот панел. (само за BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200W/BDV-N7200WL)

Ставете го микрофонот за калибрација на ниво на увото на трonoжец (не се доставува). Микрофонот за калибрација треба да е насочен кон телевизискиот екран. Предната страна на секој звучник треба да е свртена кон микрофонот за калибрација и не смее да има препреки меѓу звучниците и микрофонот за калибрација.

- 4** Притиснете I/⏻ за да го вклучите системот.
- 5** Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на телевизискиот екран. Ќе се појави [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки) за избор на јазикот што ќе се прикажува на екранот.



- 6** Изведете [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки). Следете ги упатствата на екранот за да ги направите основните поставки користејќи $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ и $\boxed{+}$.



За детали за [Auto Calibration] (Автоматска калибрација), видете „Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците“ (страница 51). (Само за BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200W/BDV-N7200WL)

- 7** Откако ќе завршите со [Easy Initial Settings] (Лесни првични поставки), притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки), потоа притиснете $\boxed{+}$.

Се појавува екранот [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки).

- 8** Следете ги упатствата на екранот за да ги направите мрежните поставки користејќи $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ и $\boxed{+}$.

Ако системот не може да се поврзе со мрежата, видете „Мрежна врска“ (страница 84) или „Безжична LAN-врска“ (страница 84).

За да го повикате екранот [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)

- 1** Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

- 2** Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да изберете $\boxed{\text{Setup}}$ (Поставување).
- 3** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки), потоа притиснете $\boxed{+}$.

Чекор 6: Избор на изворот за репродукција

Притискајте на FUNCTION.

Кога ќе притиснете FUNCTION еднаш, тековната функција се појавува на екранот на горниот панел, а потоа секојпат кога ќе притиснете FUNCTION, функцијата се менува како што следува.

„BD/DVD“ → „USB“ → „FM“ → „HDMI1“ → „HDMI2“ → „TV“ → „SCR M“ → „BT“ → „AUDIO“

„BD/DVD“

Диск или мрежен уред што ќе се репродуцира преку системот

„USB“

USB-уред што е поврзан на портата \downarrow (USB) (страница 14)

„FM“

FM-радио (страница 48)

„HDMI1“/„HDMI2“

Опрема којашто е поврзана со приклучоците HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) (страница 24)

„TV“

Опрема (телевизор итн.) којашто е поврзана со приклучокот TV (DIGITAL IN OPTICAL) или телевизор што е компатибилен со функцијата ARC што е поврзана со приклучокот HDMI (OUT) (страница 23, 24)

„SCR M“**[Screen mirroring] (Рефлексија на екран)**

Уред што е компатибилен со прикажување содржина од еден екран на друг (страници 38, 41)

„BT“**[Bluetooth AUDIO] (Bluetooth АУДИО)**

Уред со BLUETOOTH што поддржува A2DP

„AUDIO“

Опрема којашто е поврзана со приклучоците AUDIO IN (L/R) (страници 23, 24)

Совет

- Некои функции може да се менуваат преку телевизискиот екран со притискање на FUNCTION, \uparrow/\downarrow и \square .
- Може да го притиснете и BLUETOOTH и MIRRORING на далечинскиот управувач за да ја изберете функцијата „BT“ и „SCR M“ соодветно.

Чекор 7: Уживање во звукот во опкружување

По завршување на претходните чекори и по вклучување на репродукцијата, може лесно да уживате во претходно меморираните полиња за звук што се создадени за разни видови на извори за звук. Тие доведуваат возбудлив и моќен звук во вашиот дом.

Забелешка

Звучното поле може да се избере само кога [Sound Effect] (Звучен ефект) е поставен на [Sound Field On] (Вклучено звучно поле) (страница 67). Кога [Sound Effect] (Звучен ефект) не е поставен на [Sound Field On] (Вклучено звучно поле), поставката за звучно поле не може да се примени.

Избор на звучно поле

Притискајте на SOUND FIELD во текот на репродукцијата.

Исто така, може да притиснете CLEARAUDIO+, GAME и NIGHT за да го изберете соодветното звучно поле.

ClearAudio+

Може да уживате во звукот со звучното поле што го препорачува Sony. Звучното поле се оптимизира автоматски согласно содржината и функцијата за репродукција.

- 2-канален извор: Системот ќе создаде 5.1-каналско емитување.
- Повеќеканален извор: Системот го емитува звукот од звучниците како што бил снимен.

Movie (Филм)

Системот обезбедува оптимален звук за гледање филмови.

Music (Музика)

Системот обезбедува оптимален звук за слушање музика.

Digital Music Enhancer**(Подобрување на дигиталниот звук) [Digital Music] (Дигитална музика)**

Ова е технологија што е развиена од Sony за зголемување на звучниот квалитет на компресираните аудиодатотеки со враќање на високофреквентните звуци по процесот на компресирање.

Game (Игра)

Системот обезбедува оптимален звук за репродуцирање видеоигри.

Night (Ноќно)

Соодветно за гледање филмови ноќе со намалување на гласните звуци додека се одржува јасен дијалог.

Совет

- За да уживате во двоканален извор како CD или повеќеканално емитување, ви препорачуваме да изберете [ClearAudio+] (Чисто аудио +).
- Ако го поставите звучното поле на [ClearAudio+] (Чисто аудио +) и ако репродуцирате содржина на Берлинската филхармонија од интернет, системот автоматски ќе го избере режимот [Philharmonic Hall] (Филхармониска сала) (страница 32) (само во региони коишто ја нудат услугата).
- Кога распоредот на звучниците е поставен на [All Front] (Сите предни) и репродуцирате повеќеканален звук, изберете [ClearAudio+] (Чисто аудио +), [Movie] (Филм), [Game] (Игра) или [Night] (Ноќно) за да уживате во виртуелен опкружувачки звук.

За да го изберете звучното поле од менито за опции

- 1 Притиснете OPTIONS и $\blacktriangle/\blacklozenge$ за да изберете [Sound Field] (Звучно поле), потоа притиснете $\boxed{+}$.
- 2 Притиснете $\blacktriangle/\blacklozenge$ за да го изберете звучното поле, потоа притиснете $\boxed{+}$.

За да го изберете претходно програмираниот музички стабилизатор

Притискајте на MUSIC EQ во текот на репродукцијата. Можете да го изберете звукот да одговара на вашиот вкус. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, поставката циклично се менува на следниов начин. [Standard] (Стандарден) → [Rock] (Рок) → [Hip-hop] (Хип-хоп) → [Electronica] (Електронска музика)

Може да го изберете музичкиот стабилизатор и од менито за опции. Следете ги чекорите 1-2 погоре. Изберете [Music] (Музика) во чекор 2. Потоа, притиснете $\blacktriangle/\blacklozenge$ и $\boxed{+}$ за да ја изберете поставката.

Избор на напредно звучно поле

Може да го понесете возбудливиот и моќен звук на кината и концертните сали во вашиот дом со избор на едно од следните звучни полиња.

Притиснете CONCERT HALL за да изберете [Philharmonic Hall : On] (Вклучена филхармониска сала).

Системот ги репродуцира звучните карактеристики на концертната сала на Берлинската филхармонија. Овој режим репродуцира звук со висока резолуција.

Притиснете CINEMA STUDIO изберете [Cinema Studio 9.1ch : On] (Вклучено Cinema Studio 9.1ch).

Системот ги репродуцира звучните карактеристики на киното. Оваа поставка може да го прошири изворниот звук до 9.1 канали, на кои е нанесена вертикална компонента која создава димензија на длабочина и чувство на присуство.

Притиснете MUSIC ARENA за да изберете [Music Arena : On] (Вклучена музичка арена).

Може да уживате во концерт на музика во живо исполнет со возбудување создадено од единствената технологија Audio DSP на Sony. (Дигитална музичка арена)

За да го изберете напредното звучно поле од менито за опции

- 1 Притиснете OPTIONS и $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за да изберете [Cinema Studio 9.1ch], [Music Arena] (Музичка арена) или [Philharmonic Hall] (Филхармониска сала), потоа притиснете $\boxed{+}$.
- 2 Притиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за да изберете [On] (Вклучено), потоа притиснете $\boxed{+}$.

Забелешка

Напредните звучни полиња автоматски се поставуваат на [Off] (Исклучено) кога го изведувате следното.

- Го исклучувате системот.
- Притискате на копчињата за звучно поле (страница 17).

Избор на фудбалскиот режим

Притискајте на FOOTBALL додека гледате пренос на фудбалски натпревар.

Може да се чувствувате како да сте на стадионот додека го гледате преносот од фудбалскиот натпревар.

- [Football : Narration On] (Фудбал: вклучен коментар): Може да уживате во чувството како да сте на стадион преку засиленото навивање од стадионот.
- [Football : Narration Off] (Фудбал: исклучен коментар): Може да уживате во уште подобро чувството како да сте на стадион намалувајќи ја јачината на звукот на коментирањето и засилувајќи го навивањето.
- [Football Off] (Исклучи фудбал): Фудбалскиот режим е исклучен.

Забелешка

- Кога гледате пренос на фудбалски натпревар, препорачуваме да го изберете фудбалскиот режим.
- Ако слушнете неприроден звук во содржината кога е избрано [Football : Narration Off] (Фудбал: исклучен коментар), се препорачува [Football : Narration On] (Фудбал: вклучен коментар).
- Фудбалскиот режим е автоматски поставен на [Football Off] (Исклучен фудбалски режим) кога го изведувате следното.
 - Го исклучувате системот.
 - Притискате на копчињата за звучно поле (страница 17).
- Функцијата не поддржува моно-звук.

Совет

- Можете да го изберете фудбалскиот режим и од менито за опции.
- Ако е достапен аудиопроток со 5.1 канали, препорачуваме да го изберете него на телевизорот или на дигиталниот приемник.

Репродукција

Репродукција на диск

За дискови што се репродуцираат, видете „Дискови што се репродуцираат“ (страница 86).

1 Префрлете го избирачот за влез на телевизорот така што сигналот од системот ќе се појави на телевизискиот екран.

2 Притиснете **▲** и ставете го дискот во одделот за диск додека не кликне.



3 Притиснете **▲** за да го затворите капакот на дискот.

Репродукцијата започнува. Ако репродукцијата не започне автоматски, изберете **●** во категоријата **■** [Video] (Видео), **🎵** [Music] (Музика) или **📷** [Photo] (Фотографија) и притиснете **+**.

Уживање во BONUSVIEW/BD-LIVE

Некои дискови BD-ROM со „BD-LIVE Logo*“ имаат бонус содржина и други податоци кои може да се преземат за уживање.

* BD-LIVE™

1 Поврзете го USB-уредот на портата **ψ** (USB) (страница 35).

Користете 1 GB или поголема меморија на USB за локално складирање.

2 Подгответе се за BD-LIVE (само за BD-LIVE).

- Поврзете го системот со мрежа (страница 26).
- Поставете [BD Internet Connection] (BD-врска преку интернет) на [Allow] (Дозволи) (страница 68).

3 Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/BD-LIVE.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа на дискот.

Совет

За да избришете податоци во USB-меморијата, изберете [Delete BD Data] (Избриши BD-податоци) во **■** [Video] (Видео) и притиснете **□**. Сите податоци складирани во папката буда ќе бидат избришани.

Уживање во Blu-ray (3D)

Можете да уживате во дисковите Blu-ray со логото 3D*.



1 Подгответе се за репродукција на диск Blu-ray (3D).

- Поврзете го системот со вашиот 3D-компатибилен телевизор користејќи HDMI-кабел со голема брзина (страница 23).
- Поставете [3D Output Setting] (Поставка за 3D-излез) и [TV Screen Size Setting for 3D] (Поставка за големина на екранот во 3D) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 64).

2 Вметнете диск Blu-ray 3D.

Методот на работа се разликува во зависност од дискот. Погледнете во упатствата за работа што се дадени со дискот.

Совет


Исто така, погледнете во упатството за работа на телевизор што е компатибилен со 3D.

Прикажување на информациите за репродукцијата

Може да ги проверите информациите за репродукција итн. со притискање на DISPLAY.

Прикажаната информација се разликува во зависност од видот на дискот и статусот на системот.

Пример: кога репродуцирате BD-ROM



- 1 Излезна резолуција/ видеофреквенција
- 2 Број или име на наслов
- 3 Тековно избраната аудиопоставка
- 4 Достапни функции (👁️ агол, 🎧 аудио, ⋮ превод)

- 5 Информација за репродуцирање
Прикажува режим на репродуцирање, статусна лента на репродуцирање, тип диск, видеокодек, брзина на пренос на податоци, тип повторување, изменато време, вкупно време на репродуцирање

- 6 Број на глава
- 7 Тековно избраниот агол


Репродукција од USB-уред

Може да репродуцирате датотеки со видео/музика/фотографии од поврзаниот USB-уред.

Видете „Типови датотеки кои се репродуцираат“ (страница 87) за видовите датотеки што може да се репродуцираат.

1 Поврзете го USB-уредот на портата USB.



Погледнете во упатството за работа на USB-уредот пред поврзување.



2 Притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

3 Притиснете ⏪/⏩ за да изберете [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Фотографија).

- 4** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете  [USB device] (USB-уред), потоа притиснете .


Забелешка

Не отстранувајте го USB-уредот за време на работа. За да избегнете оштетување на податоците или дефект на USB-уредот, исклучете го системот пред да го поврзете или отстраните USB-уредот.

Уживање во музика од уред со BLUETOOTH

За безжичната технологија BLUETOOTH

Безжичната технологија BLUETOOTH е безжична технологија со краток опсег што овозможува безжична комуникација со податоци помеѓу дигитални уреди. Безжичната технологија BLUETOOTH работи во опсег од околу 10 метри.



Поддржана верзија и профили на BLUETOOTH



Профил се однесува на множество стандарди за способности за различни способности на производителите со BLUETOOTH. За детали околу поддржаната верзија и профили на BLUETOOTH, видете „Дел за BLUETOOTH“ (страница 89).

Забелешка

- Дури и ако уредот го поддржува истиот профил како системов, функциите може да се разликуваат во зависност од спецификациите на уредот со BLUETOOTH.
- Репродукцијата на аудио на системов може се одложи од онаа на уредот со BLUETOOTH поради карактеристиките на безжичната технологија BLUETOOTH.

Спарување на системов со уред со BLUETOOTH

Спарување е операција при која уредите со BLUETOOTH се регистрираат еден со друг однапред. Откако операцијата со спарување е извршена, истата не треба да се изврши повторно.

- 1** Поставете го уредот со BLUETOOTH на околу 1 метар од главниот уред.
- 2** Притиснете BLUETOOTH. Можете да изберете и  [Bluetooth AUDIO] (Аудио преку Bluetooth) од  [Input] (Влез) во главното мени.
- 3** Поставете го уредот со BLUETOOTH во режим на спарување. За детали околу поставувањето на уредот со BLUETOOTH во режим на спарување, погледнете ги упатствата за работа дадени со уредот.
- 4** Изберете го името на системот (на пример, „BDV-N9200W“) на екранот на уредот. Изведете го овој чекор во текот на 5 минути. Во спротивно, спарувањето ќе биде откажано.

Забелешка

Ако е потребен клуч за пристап на уредот со BLUETOOTH, внесете „0000“. Клучот за пристап може да се нарекува „Код за пристап“, „ПИН-код“, „ПИН-број“ или „Лозинка“.

Совет

Може да го смените системското име што се појавува на уредот со користење на [Device Name] (Име на уредот) во [System Settings] (Системски поставки) (страница 71).

5 Откако спарувањето е завршено, уредот е автоматски поврзан на системот.

Името на уредот се појавува на телевизискиот екран.

Забелешка

Можете да спарите до 9 уреди со BLUETOOTH. Ако се спари 10. уред со BLUETOOTH, уредот што е поврзан прв ќе се замени со новиот уред.

6 Започнете репродукција на уредот со BLUETOOTH.

7 Прилагодете ја јачината на звукот.

Прво прилагодете ја јачината на звукот на уредот со BLUETOOTH. Ако нивото на јачината на звукот е уште прениско, прилагодете го нивото на јачината на звукот на главниот уред.

За откажување на операцијата за спарување

Притиснете HOME или FUNCTION.


Поврзување на уред со BLUETOOTH од системов

Можете да се поврзете на уред со BLUETOOTH од главниот уред. Проверете го следново пред да репродуцирате музика:

- Функцијата BLUETOOTH на уредот со BLUETOOTH е вклучена.
- Спарувањето е завршено (страница 36).

1 Притиснете BLUETOOTH.

Забелешка

За да се поврзете на последниот поврзан уред со BLUETOOTH, притиснете . Потоа продолжете на чекор 5.

2 Притиснете OPTIONS.

3 Изберете [Device List] (Список со уреди), потоа притиснете .

Се појавува список со спарени уреди со BLUETOOTH.

4 Притискајте на за да го изберете саканиот уред, потоа притиснете .

5 Притиснете за да ја започнете репродукцијата.

6 Прилагодете ја јачината на звукот.

Прво прилагодете ја јачината на звукот на уредот со BLUETOOTH. Ако нивото на јачината на звукот е уште прениско, прилагодете го нивото на јачината на звукот на главниот уред.

Забелешка

- Откако главниот уред и уредот со BLUETOOTH се поврзани, може да ја контролирате репродукцијата со притискање на ►, ||, ■, ◀◀/▶▶ и |◀◀/▶▶|.
- Може да се поврзете на системот од спарен уред со BLUETOOTH во функции што не се „BT“, ако поставите [Bluetooth Power Setting] (Напојување преку BLUETOOTH) во [External Input Settings] (Поставки за надворешен влез) на [On] (Вклучено) (страница 72).

Совет

Може да го вклучите или исклучите приемот на аудио AAC од уредот со BLUETOOTH (страница 71).

Исклучување на поврзувањето на уредот со BLUETOOTH

Притиснете HOME, FUNCTION или RETURN.

За бришење на спарен уред со BLUETOOTH од списокот на уреди

- 1 Следете ги чекорите 1-3 погоре.
- 2 Притискајте на ▲/▼ за да го изберете саканиот уред, потоа притиснете OPTIONS.
- 3 Притискајте на ▲/▼ за да изберете [Remove] (Отстрани), потоа притиснете .
- 4 Притискајте на ◀/▶ за да изберете [OK] (Во ред), потоа притиснете .

Користење прикажување содржина од еден екран на друг

„Screen mirroring“ е функција за прикажување на екранот на мобилен уред на телевизорот преку технологијата Miracast. Главниот уред може да се поврзе директно со уред што поддржува прикажување содржина од еден уред на друг (на пример, паметен телефон, таблет). Може да уживате во содржините од екранот на уредот на големиот телевизиски екран. За оваа функција не е потребен безжичен рутер (или пристапна точка).

- 1 Притиснете MIRRORING.
- 2 Следете ги упатствата на екранот.

Вклучете ја функцијата за прикажување содржина од еден уред на друг од вашиот уред. За детали како да ја вклучите функцијата, погледнете ги упатствата за работа дадени со вашиот уред.

Забелешка

- Кога користите „Screen mirroring“, квалитетот на сликата и звукот некогаш може да се намали поради пречки од друга мрежа.
- Некои мрежни функции може да не се достапни во текот на „Screen mirroring“.
- Проверете дали уредот е компатибилен со Miracast. Не се гарантира поврзливост со сите уреди што се компатибилни со Miracast.
- Во зависност од средината на користење, квалитетот на сликата и звукот може да е намален.


Совет

Исто така, може безжично да го прикажувате екранот на паметниот телефон Xperia на голем телевизиски екран со функцијата за рефлексija со еден допир (NFC) (страница 41).

Поврзување со уред на далечина со функцијата со еден допир (NFC)

Што е „NFC“?

NFC (Near Field Communication - Комуникација на блиски полиња) е технологија што овозможува безжична комуникација на краток опсег помеѓу различни уреди, како мобилни телефони и IC-ознаки. Благодарение на функцијата NFC, комуникацијата со податоци може да се достигне лесно, само со држење на уредот во близина на  (N-ознаката) на уредите што се компатибилни со NFC.

**Забелешка**

- Системот може да препознае и да се поврзе со само еден уред што е компатибилен со NFC истовремено.
- Во зависност од уредот на далечина, можеби ќе треба претходно да ја вклучите функцијата NFC на уредот на далечина. За детали, погледнете во упатствата за работа на уредот на далечина.
- За да ја користите функцијата NFC, поставете го [NFC] на [On] (Вклучено) (страница 70).

Поврзување со уред на далечина со функцијата за слушање со еден допир (NFC)

Со држење на уред на далечина што е компатибилен со NFC во близина на N-ознаката, главниот уред и уредот на далечина автоматски продолжуваат да го завршат спарувањето и поврзувањето преку BLUETOOTH.

Компатибилни уреди на далечина

Уреди на далечина со вградена функција NFC
(Оперативен систем: Android 2.3.3 – 4.x.x, со исклучок на Android 3.x)

1 Преземете и инсталирајте ја апликацијата „NFC Easy Connect“.

„NFC Easy Connect“ е бесплатна апликација за уреди на далечина со Android што може да се добие на Google Play. Побарајте ја апликацијата со користење на клучниот збор „NFC Easy Connect“ на локацијата или пристапете до локацијата за преземање директно со читање на дводимензионалниот код подолу. Бидете свесни дека „NFC Easy Connect“ е бесплатна, но таксите за комуникација со податоци кога ја преземате ќе бидат наплатени посебно.

Дводимензионален код* за директен пристап

* Користете апликација за читање дводимензионален код.



Забелешка

Апликацијата може да не е достапна во некои земји/региони.

2 Отворете ја апликацијата „NFC Easy Connect“ на уредот на далечина.

Осигурете се дека е прикажан екранот на апликацијата.

3 Држете го уредот во близина на N-ознаката на главниот уред (страница 39) додека уредот на далечина не почне да вибрира.

Вибрацијата се случува кога главниот уред ќе го препознае уредот на далечина. Следете ги упатствата на екранот на уредот на далечина и завршете ја постапката за поврзување преку BLUETOOTH.

Кога поврзувањето преку з е воспоставено, синиот LED-индикатор на горниот панел престанува да трепка. Времето за репродукција се појавува на екранот на горниот панел.

Забелешка

За некои уреди на далечина, оваа функција може да е достапна без преземање на „NFC Easy Connect“. Во тој случај, операцијата и спецификациите на уредот на далечина може да се разликуваат од упатството во овој прирачник.

Совет

Ако спарувањето и поврзувањето преку BLUETOOTH се неуспешни, сторете го следново.

- Повторно отворете ја апликацијата „NFC Easy Connect“ и полека поместете го уредот на далечина врз N-ознаката.
- Отстранете ја футролата од уредот на далечина ако користите футрола за уреди на далечина што е комерцијално достапна.

За слушање музика

Започнете ја репродукцијата на извор за аудио на уредот на далечина.

За деталите за операциите за репродукција, погледнете во упатствата за работа на уредот на далечина.

Совет

Ако нивото на јачината на звукот е ниско, прво прилагодете го на уредот на далечина. Ако нивото на јачината на звукот е сè уште ниско, прилагодете го нивото на јачина на звукот на главниот уред.

За прекинување на репродукцијата

Репродукцијата ќе се прекине кога ќе го извршите некоја од следните ставки.

- Повторно држете го уредот на далечина во близина на N-ознаката на главниот уред.
- Прекинете го музичкиот плеер на уредот на далечина.
- Исклучете го главниот уред или уредот на далечина.
- Променете ја функцијата.
- Исклучете ја функцијата BLUETOOTH на уредот на далечина.

Поврзување со паметен телефон Xperia со функцијата за рефлексија со еден допир (NFC)

Со држење на Xperia што е компатибилна со рефлексија со еден допир во близина на ознаката N на главниот уред може безжично да го прикажувате екранот на паметниот телефон Xperia на голем телевизиски екран. Може да гледате видеа или да пребарувате заедно со семејството и пријателите. За оваа функција не е потребен безжичен рутер (или пристапна точка).

Компатибилни паметни телефони Xperia

Xperia со функцијата за рефлексија со еден допир

- 1 Притиснете MIRRORING.**
- 2 Држете го паметниот телефон Xperia во близина на ознаката N на главниот уред (страница 39) додека паметниот телефон Xperia не почне да вибрира.**
Вибрацијата се случува кога главниот уред ќе го препознае паметниот телефон Xperia. Паметниот телефон воспоставува поврзување со паметниот телефон Xperia.
- 3 Откако ќе се воспостави поврзувањето, екранот на паметниот телефон Xperia ќе се појави на телевизискиот екран.**
Паметниот телефон Xperia е регистриран на системот.

Излез од рефлексијата на екрани

Притиснете HOME, RETURN или FUNCTION.

Забелешка

- Не може да пристапите до други мрежи за време на рефлексијата на содржина.
- Квалитетот на сликата и звукот некогаш може да се намали поради пречки од друга мрежа.

Совет

Можете да го изберете саканото звучно поле во текот на рефлексијата на содржина. Притиснете ги копчињата за звучно поле (страница 17).



Користење „SongPal“

Назначената апликација за овој модел е достапна и на Google Play и на App Store. Побарајте „SongPal“ и преземете ја бесплатната апликација за да дознаете повеќе за угодните функции. Со апликацијата „SongPal“ лесно се управува и истата поддржува безжична работа. Таа ви овозможува:

- избор на музички/аудиосодржина од вградените функции на различни уреди и паметни телефони;
- интуитивна контрола на различни поставки;
- визуелно да ја збогатите музиката со екранот на паметниот телефон.

Забелешка

За да ја користите оваа функција, изведете ажурирање на софтверот (страница 63).

Репродукција преку мрежа

Уживање во Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network служи како капија која испорачува избрана содржина од интернет и различна забава на барање директно до главниот уред.

Совет

- Некоја содржина од интернет бара регистрација преку компјутер пред да може да се репродуцира. За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација:

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/
региони:
[http://www.sony-asia.com/section/
support](http://www.sony-asia.com/section/support)

- Одредена содржина од интернет не е достапна во некои земји/региони.

1 Подготовка за Sony Entertainment Network.

Поврзете го системот со мрежа (страница 26).


2 Притиснете SEN.

- ## 3 Притиснете ◀/▶/⏪/⏩ за да изберете содржина од интернет и разна забава на барање, потоа притиснете +.

Контролен панел за проток на видео

Контролниот панел се појавува кога датотека со видео ќе започне да се репродуцира. Прикажани ставки може да се разликуваат во зависност од давателот на содржина од интернет.

За повторно прикажување, притиснете DISPLAY.



- 1 **Контролен приказ**
Притиснете ◀/▶/⏪/⏩ или + за операциите за репродукција.
- 2 **Статусна лента на репродуцирање**
Статусна лента, курсор кој ја покажува моменталната положба, времето на репродуцирање, времетраењето на видеодатотеката
- 3 **Индикатор за состојба на мрежа**
▬▬▬▬ Показува јачина на сигнал за безжично поврзување.
Wi-Fi Показува жично поврзување.
- 4 **Брзина на мрежен пренос**
- 5 **Име на следната видеодатотека**
- 6 **Име на тековната видеодатотека**

Репродуцирање на датотеки на домашна мрежа (DLNA)

Може да репродуцирате датотеки со видео/музика/фотографии на друга опрема потврдена од DLNA поврзувајќи ги со домашната мрежа.


Овој главен дел може да се користи како плеер и изведувач.


- Сервер: Зачувува и споделува дигитални медиумски содржини
- Плеер: Наоѓа и репродуцира дигитални медиумски содржини од DMS
- Изведувач: Прима и репродуцира датотеки од серверот и друга опрема (контролор) може да го управува
- Контролор: Управува со опремата на изведувачот

Подгответе за употреба на функцијата DLNA.

- Поврзете го системот со мрежа (страница 26).
- Подгответе друга опрема што е потврдена од DLNA. За детали, погледнете во упатствата за работа на опремата.

За репродукција на датотеки складирани на DLNA-сервер преку системот (DLNA-плеер)

Изберете ја иконата за DLNA-сервер од  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Фотографија) во почетното мени, потоа изберете ја датотеката којашто сакате да ја репродуцирате.



За репродукција на неповрзани датотеки со управување на системот (изведувач) преку DLNA-контролор

Можете да го управувате системот со DLNA-потврден контролор (мобилен телефон итн.), кога репродуцирате датотеки складирани на DLNA-сервер.



За детали околу работата, погледнете ги упатствата за работа на DLNA-контролорот.

Забелешка

Не управувајте со системот со дадениот далечински управувач и со DLNA-контролор во исто време.

Совет

Системот е компатибилен со функцијата „Репродуцирај на“ на Windows Media® Player 12 која стандардно доаѓа со Windows 7.

Барање на видео/музички информации

Може да добиете информации за содржината користејќи ја технологијата на Gracenote и да барате сродни информации.

- 1 Поврзете го системот со мрежа (страница 26).

2 Внесете диск со содржина за која сакате да пребарувате.

Може да изведете видео-пребарување од BD-ROM или DVD-ROM и музичко пребарување од CD-DA (музичко CD).

3 Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да изберете [Video] (Видео) или [Music] (Музика).

4 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

Прикажани се информациите за содржината (како наслов, актерска екипа, песна или изведувач), [Playback History] (Историја на репродуцирање) и [Search History] (Историја на пребарување).

- [Playback History] (Историја на репродуцирање)
Прикажува листа на претходно репродуцирани BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (музички CD) наслови. Изберете наслов за да добиете информација за содржината.
- [Search History] (Историја на пребарување)
Прикажува листа на претходни пребарувања изведени преку функцијата [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

За пребарување на други сродни информации

Изберете ставка во списоците и потоа изберете ја услугата за пребарување.

Користење TV SideView

TV SideView бесплатна мобилна апликација за далечинскиот уред (паметен телефон итн.). Со користење на TV SideView со системов можете лесно да уживате во системот со управување преку далечинскиот уред.

Можете да вклучите услуга или апликација директно од далечинскиот уред и да ги гледате информациите на дискот за време на неговата репродукција. TV SideView може да се користи и како далечински управувач и софтверска тастатура.

Пред да го користите уредот TV SideView со системов за првпат, прво регистрирајте го уредот TV SideView. Следете ги упатствата на екранот за регистрација на уредот TV SideView.

Забелешка

Регистрацијата ќе биде можна само кога почетното мени ќе се појави на телевизискиот екран.

Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции за репродукција со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

Општи опции

[Sound Field] (Звучно поле)

Ја менува поставката за звучно поле (страница 31).

[Cinema Studio 9.1ch]

Го вклучува или исклучува режимот на кино со 9,1 канали (страница 32).

[Music Arena] (Музичка арена)

Го вклучува или исклучува режимот за дигитална музичка арена (страница 32).

[Philharmonic Hall] (Филхармониска сала)

Го вклучува или исклучува режимот на филхармониска сала (страница 32).

[Football] (Фудбал)

Го избира фудбалскиот режим (страница 33).

[Repeat Setting]**(Поставка за повторување)**

Поставува повторна репродукција.

[3D Menu] (3D-мени)

[Simulated 3D] (Симулирано 3D):

Го прилагодува ефектот за симулирано 3D. [3D Depth Adjustment] (Прилагодување длабочина во 3D): Се прилагодува длабочината на сликите во 3D.

[2D Playback] (Репродукција во 2D):

Ја поставува репродукцијата за слика во 2D.



[Play/Stop] (Започнување/Прекинување)


Започнува или прекинува репродукција.

[Play from start] (Репродуцирај од почеток)


Ја репродуцира ставката од почеток.

[Change Category] (Менување категорија)

Се префрлува меѓу категориите  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) и категоријата

 [Photo] (Фотографија) во „BD/DVD“

(само за диск), функцијата „USB“ и DLNA-серверот. Оваа ставка е достапна само кога списокот за приказ е достапен за категоријата.

 [Video] (Видео) само**[A/V SYNC]****(Синхронизација на аудио/видео)**

Ја прилагодува временската разлика помеѓу сликата и звукот (страница 46).

[3D Output Setting] (Поставка за 3D-излез)

Поставува дали автоматски да произведе или не видео со 3D.

Забелешка

3D-видео од приклучоците за HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) е излез без разлика на оваа поставка.

[Video Settings] (Поставки за видео)

[Picture Quality Mode] (Режим за квалитет на слика): Ги избира поставките за слика ([Direct] (Директно), [Brighter Room] (Посветла соба), [Theatre Room] (Театарска соба), [Auto] (Автоматски), [Custom1] (Прилагодено 1) и [Custom2] (Прилагодено 2)).

Може да ги прилагодите следните поставки за слики според вашата желба и да ги зачувате во поставките [Custom1] (Прилагодено 1)/[Custom2] (Прилагодено 2).

- [Texture Remaster] (Повторна изведба на текстурата): Ја прилагодува острината и деталите на рабовите.
- [Super Resolution] (Супер-резолюција): Ја подобрува резолуцијата.
- [Smoothing] (Измазнување): Ги намалува лентите на екранот со измазнување на градациите кај рамните области.
- [Contrast Remaster] (Повторна изведба на контрастот): Автоматски ги уредува црните и белите нивоа така што екранот не е премногу темен и сликата е модулирана.
- [Clear Black] (Исчисти црно): Го прилагодува приказот на темните елементи на сликата. Сенчењето не е потиснато, туку дозволува прекрасно репродуцирање црни тонови.

[Pause] (Пауза)

Ја паузира репродукцијата.

[Top Menu] (Главно мени)

Го прикажува главното мени за BD или DVD.

[Menu/Pop-up Menu]**(Мени/Појавувачко мени)**

Ги прикажува појавното мени на BD-ROM или менито за DVD.

[Title Search] (Пребарување наслов)

Пребарува наслов на BD-ROM/DVD VIDEO и ја започнува репродукцијата од почеток.

[Chapter Search] (Пребарување глава)

Пребарува глава и ја започнува репродукцијата од почеток.

[Audio] (Аудио)

Го избира форматот за аудио/песната.

[Subtitle] (Превод)

Го избира јазикот на превод кога се снимени повеќејазични преводи на BD-ROM/DVD VIDEO.

[Angle] (Агол)

Ги менува аглие за гледање кога се снимени повеќе агли на BD-ROM/DVD VIDEO.

[IP Content NR Pro] (Намалување на пречки на IP-содржина)

Приспособете го видеокавалитетот на интернет-содржината.

[Video Search] (Пребарување на видео)

Прикажува информации за BD-ROM/ DVD-ROM според технологијата на Gracenote.

[Number Entry] (Внесен број)

Броеви на влезови. Користете $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ за да го изберете бројот.

[Music] (Музика) само

[Track Search] (Барање песни)

Го бара бројот на песната при репродукција на музичко CD.

[Add Slideshow BGM] (Додај музика во заднината на приказот на слајдови)

Регистрира музички датотеки во USB-меморијата како музика во заднината на приказот на слајдови (BGM).

[Music Search] (Пребарување на музика)

Прикажува информации за CD со аудио (CD-DA) според технологијата на Gracenote.

[Visualizer] (Мени)/[Colour Pattern]**(Мени што се појавува)**

Го менува ефектот на бои на визуелизаторот на телевизискиот екран (страница 56).

[Photo] (Фотографија) само

[Slideshow] (Приказ на слајдови)

Започнува приказ на слајдови.

[Slideshow Speed] (Брзина на приказ на слајдови)

Ја менува брзината на приказот на слајдовите.

[Slideshow Effect] (Ефект на приказ на слајдови)

Го поставува ефектот кога репродуцира презентација.

[Slideshow BGM] (Музика во заднина)

- [Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата.
 - [My Music from USB] (Моја музика од USB): Ги поставува музичките датотеки регистрирани во [Add Slideshow BGM] (Додај музика во заднината на приказот на слајдови).
 - [Play from Music CD] (Репродуцирај од CD со музика): Ги поставува песните на CD-DA.
-

[Change Display] (Менување приказ)

Менува меѓу [Grid View] (Преглед во мрежа) и [List View] (Приказ со список).

[Rotate Left] (Ротирање лево)

Ја ротира фотографијата спротивно на стрелките на часовникот за 90 степени.

[Rotate Right] (Ротирање десно)

Ја ротира фотографијата во насока на стрелките на часовникот за 90 степени.

[View Image] (Приказ на слика)

Ја прикажува избраната слика.

Прилагодување на доцнењето помеѓу сликата и звукот

(A/V SYNC)

Кога звукот не соодветствува на сликите на телевизискиот екран, може да го прилагодите задоцнувањето помеѓу сликата и звукот за следните функции. Методот за поставување се разликува во зависност од функцијата.

Кога е избрана функцијата „BD/DVD“, „USB“, „HDMI1“ или „HDMI2“

- 1** Притиснете **OPTIONS**.
На телевизискиот екран се појавува мениот за опции.
- 2** Притиснете $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ за да изберете **[A/V SYNC]** (Синхронизација на аудио/видео), потоа притиснете **[+]**.
- 3** Притиснете $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ за да го прилагодите одложувањето, потоа притиснете **[+]**.
Може да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.

Кога е избрана функцијата „TV“

- 1 Притиснете **OPTIONS**.
„AV.SYNC“ се појавува на екранот на горниот панел.
- 2 Притиснете **[+]** или **[➔]**.
- 3 Притиснете **▲/▼** за да го прилагодите одложувањето, потоа притиснете **[+]**.
Може да прилагодите од 0 ms до 300 ms со зголемувања од 25 ms.
- 4 Притиснете **OPTIONS**.
Менито за опции на екранот на горниот панел се исклучува.

Прилагодување на звукот

Избор на аудиоформат, повеќејазични правци или канал

Кога системот репродуцира BD/DVD VIDEO што е снимено во повеќе аудиоформати (PCM, Dolby Digital, MPEG аудио или DTS) или повеќејазични правци, можете да го промените аудиоформатот или јазикот.

Со CD, можете да го изберете звукот од десниот или левиот канал и да го слушате звукот од избраниот канал и преку десниот и преку левиот звучник.

Постојано притискајте **AUDIO** за време на репродукцијата за да го изберете саканиот аудиосигнал.

На телевизискиот екран се појавуваат информациите за аудиото.

■ **BD/DVD VIDEO**

Во зависност од BD/DVD VIDEO, опцијата на јазик се разликува. Кога се прикажани 4 броеви, тие претставуваат код на јазик. Видете „Список со кодови на јазици“ (страница 92). Кога истиот јазик е претставен два или повеќе пати, BD/DVD VIDEO е снимено во повеќе формати на аудио.

■ **DVD-VR**

Прикажани се типовите звучни правци снимени на диск.

Пример:

- [♪ Stereo] (Стерео)
- [♪ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1))
- [♪ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2))
- [♪ Main] (Главен)
- [♪ Sub] (Превод)
- [♪ Main/Sub] (Главен/Превод)

Забелешка

[J Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1)) и [J Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2)) не се појавуваат ако на дискот е снимен само еден аудиопроток.

■ CD

- [J Stereo]: Стандардниот стерео-звук.
- [J 1/L] (1/Л): Звукот на левиот канал (моно).
- [J 2/R] (2/Д): Звукот за десниот канал (моно).
- [J L+R] (Л+Д): Звукот и од левиот и од десниот канал излегува од секој индивидуален звучник.

Уживање на сложен преносен звук

(DUAL MONO)

Може да уживате во сложен преносен звук кога системот прима или репродуцира сложен преносен сигнал Dolby Digital.

Забелешка

За да го примите сигналот Dolby Digital, треба да поврзете телевизор или друга опрема со приклучокот TV (DIGITAL IN OPTICAL) со оптички дигитален кабел (страници 23, 24).

Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот е компатибилен со функцијата ARC (страници 23, 70), може да примите сигнал Dolby Digital преку HDMI-кабел.

Постојано притискајте на AUDIO сè додека на екранот на горниот панел не се појави саканиот сигнал.

- „MAIN“: Звукот на главниот јазик ќе се емитува.
- „SUB“: Звукот на јазикот на поднасловот ќе се емитува.
- „MN/SUB“: Излезот ќе биде составен од мешаниот звук од главниот јазик и јазикот на преводот.

Пребарувач на станици

Слушање на радиото

1 Притискајте на FUNCTION сè додека „FM“ не се појави на екранот на горниот панел.

2 Изберете ја радиостаницата.

Автоматско барање на станица

Задржете на TUNING +/- сè додека не почне автоматското скенирање.

На телевизискиот екран се појавува [Auto Tuning] (Автоматско барање станици). Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.

За да го откажете автоматското бирање, притиснете кое било копче.

Рачно барање станици

Постојано притискајте на TUNING +/-.

3 Постојано притискајте на \triangle +/- за да ја прилагодите јачината на звукот.

Ако FM-програмата е со пречки

Ако FM-програмата е со пречки, може да изберете моно-прием. Нема да има стерео ефект, но приемот ќе се подобри.

1 Притиснете OPTIONS.

На телевизискиот екран се појавува менито за опции.

2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [FM Mode] (FM-режим), потоа притиснете \oplus .

- 3** Притиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за да изберете [Monoaural] (Моно), потоа притиснете $\boxed{+}$.
- [Stereo] (Стерео): Стерео-прием.
 - [Monoaural] (Моно): Моно-прием.

Совет

Може да поставувате [FM Mode] (FM-режим) посебно за секоја веќе меморирана станица.

Претходно меморирање радиостаници

Може да меморирате до 20 станици. Пред бирање станици, проверете дали сте ја намалиле јачината на звукот на минимум.

- 1** Притискајте на **FUNCTION** сè додека „FM“ не се појави на екранот на горниот панел.
- 2** Задржете на **TUNING +/-** сè додека не почне автоматското скенирање.
Скенирањето прекинува кога системот ќе најде станица.
- 3** Притиснете **OPTIONS**.
На телевизискиот екран се појавува менито за опции.
- 4** Притиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за да изберете [Preset Memory] (Претходно поставена меморија), потоа притиснете $\boxed{+}$.
- 5** Притиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за да го изберете саканиот мемориран број, потоа притиснете $\boxed{+}$.
- 6** Повторете ги чекорите 2-5 за да меморирате други станици.

За менување на претходно мемориран број

Изберете го саканиот претходно мемориран број со притискање на **PRESET +/-**, потоа изведете ја постапката од чекор 3.

Избор на претходно меморирана радиостаница

- 1** Притискајте на **FUNCTION** сè додека „FM“ не се појави на екранот на горниот панел.
Последната примената станица е поставена.
- 2** Притискајте на **PRESET +/-** за да ја изберете претходно поставената станица.

Совет

Секојпат кога ќе притиснете на **DISPLAY**, екранот на горниот панел се менува циклусно како што следува:

Фреквенција → Мемориран број → Статус на декодирање*

* Се појавува кога [Sound Effect] (Звучен ефект) е поставен на [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 Кино) или [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Музика) (page 67).

Примање на системот на радиоподатоци (RDS)

(Само за моделите за Европа)

Системот нуди RDS-функција што ви овозможува да гледате дополнителни информации од радиостаници.

Едноставно изберете станица од FM-појасот.

Исто така името на станицата се појавува и на телевизискиот екран.

Забелешка

- RDS може да не работи соодветно ако станицата што сте ја поставиле не го емитува соодветно RDS-сигналот или ако јачината на сигналот е слаба.
- Сите FM-станции не даваат RDS-услуга, ниту го даваат истиот вид на услуги. Ако не сте запознаени со системот RDS, проверете во вашите локални радиостаници за детали за RDS-услугите во вашата област.

Други операции

Користење на функцијата „Control for HDMI“ за „BRAVIA“ Sync

Оваа функција е достапна на телевизори со функцијата „BRAVIA“ Sync.

Работата се поедноставнува со поврзување на опрема на Sony што е компатибилна со функцијата „Control for HDMI“ преку HDMI-кабел со голема брзина.

Забелешка

За да ја користите функцијата за синхронизирање на „BRAVIA“, вклучете ги системот и сета поврзана опрема по нивно поврзување преку HDMI.

[Control for HDMI] (Контрола за HDMI) - Лесно поставување

Може автоматски да ја поставите функцијата на системот [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) со овозможување на поставката за кореспондирање на телевизорот. За детали околу функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI), видете „[HDMI Settings] (Поставки за HDMI)“ (страница 70).

Исклучување на системот

Може да го исклучите системот во синхронизација со телевизорот.

Забелешка

Системот не се исклучува автоматски додека се репродуцира музика или кога е избрана функцијата „FM“.

Репродукција со еден допир

Кога ќе притиснете ► на далечинскиот управувач, системот и телевизорот се вклучуваат и влезот на телевизорот е поставен на влез HDMI со којшто е поврзан системот.

Системска аудиоконтрола

Можете да уживате во звук од телевизорот или од друга опрема со едноставно ракување.

Функцијата за системска аудиоконтрола можете да ја користите како што следува:

- Кога системот е вклучен, звукот на телевизорот или на другата опрема може да излегува од звучниците на системот.
- Кога звукот од телевизорот или од другата опрема излегува преку звучниците на системот, можете да го промените излезот на звукот од звучниците на телевизорот со притискање на SPEAKERS TV ↔ AUDIO.
- Кога звукот од телевизорот или од другата опрема излегува преку звучниците на системот, може да ја прилагодите јачината на звукот и да го исклучите звукот на системот со управување на телевизорот.

Audio Return Channel (Канал за враќање аудио)

Можете да уживате во звукот на телевизорот преку системот со користење на само еден HDMI-кабел. За детали околу поставката, видете „[Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио)“ (страница 70).

Следење на јазик

Кога ќе го смените јазикот на сликата на екранот на телевизорот, ќе се смени и јазикот за приказ на екранот на системот по исклучување и вклучување на системот.

Контрола на патеката

Кога ќе изведете репродукција со еден допир на поврзаната опрема, системот се вклучува и ја поставува системската функција на „HDMI1“ или „HDMI2“ (во зависност од приклучокот HDMI за влез што се користи) и влезот на телевизорот автоматски се поставува на HDMI-влез со којшто е поврзан системот.


Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците

[Auto Calibration]
(Автоматска калибрација)
(само за BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL)

D.C.A.C. DX (Автоматска калибрација на дигитално кино DX) ви овозможува идеално искуство со звукот со автоматско прилагодување на поставката за растојанието на звучникот, локацијата и акустиката.

Забелешка

- Системот произведува гласен звучен тест кога започнува [Auto Calibration] (Автоматска калибрација). Јачината на гласот не може да се намали. Предупредете ги децата и соседите.
- Пред да започнете со [Auto Calibration] (Автоматска калибрација), проверете дали
 - сите звучници се поврзани со главниот уред и со засилувачот на звукот во опкружувањето.
 - засилувачот на опкружувачки звук е вклучен и дека сте го монтирале на соодветна положба за да осигурите безжично поврзување.

- 1** Притиснете **HOME**.
На телевизискиот екран се појавува почетното мени.
 - 2** Притиснете **←/→** за да изберете ** [Setup] (Поставување)**.
 - 3** Притиснете **↑/↓** за да изберете **[Audio Settings] (Поставки за аудио)**, потоа притиснете **+**.
 - 4** Притиснете **↑/↓** за да изберете **[Auto Calibration] (Автоматска калибрација)**, потоа притиснете **+**.
Се појавува екранот [Select speaker layout.] (Изберете изглед на звучниците.).
 - 5** Притиснете **↑/↓** за да го изберете изгледот на звучниците според поставувањето на звучниците, потоа притиснете **+**.
 - **[Standard] (Стандарден)**: Звучниците за опкружувачки звук се монтирани во задната положба.
 - **[All Front] (Сите предни)**: Сите звучници се монтирани во предната положба.
- Екранот за потврда за **[Auto Calibration] (Автоматска калибрација)** се појавува на телевизискиот екран.

- 6** Поврзете го микрофонот за калибрација во приклучокот **A.CAL MIC** на задниот панел.
Ставете го микрофонот за калибрација на ниво на увото на трonoжец (не се доставува). Микрофонот за калибрација треба да е насочен кон телевизискиот екран. Предната страна на секој звучник треба да е свртена кон микрофонот за калибрација и не смее да има препреки меѓу звучниците и микрофонот за калибрација.
 - 7** Притиснете **↑/↓** за да изберете **[OK] (Во ред)**.
Изберете **[Cancel] (Откажи)** за да откажете.
 - 8** Притиснете **+**.
[Auto Calibration] (Автоматска калибрација) започнува. Системот автоматски ги прилагодува поставките за звучниците.
Бидете тивки во текот на мерењето.
- Забелешка**
- Не работете со системот додека трае **[Auto Calibration] (Автоматската калибрација)**.
- 9** Потврдете ги резултатите од **[Auto Calibration] (Автоматска калибрација)**.
На телевизискиот екран се појавуваат растојанието и нивото за секој звучник.

Забелешка

- Ако мерењето не успее, следете ја пораката и обидете се повторно со [Auto Calibration] (Автоматска калибрација).
- Ако не е откриен централен звучник, [Centre Speaker] (Централен звучник) автоматски ќе се постави на [Off] (Исклучено).

10 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [OK] (Во ред) или [Cancel] (Откажи), потоа притиснете $\boxed{+}$.

■ Мерењето е во ред.

Издадете го микрофонот за калибрација и потоа изберете [OK] (Во ред). Резултатот ќе се примени.


■ Мерењето не е во ред.

Следете ја пораката и потоа изберете [OK] (Во ред) за да се обидете повторно.

Поставување за звучниците

[Speaker Settings] (Поставки за звучниците)

За да го добиете најдобриот можен звук во опкружување, поставете го растојанието меѓу звучниците во однос на вашата положба за слушање.

- 1** Притиснете HOME. На телевизискиот екран се појавува почетното мени.
- 2** Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да изберете  [Setup] (Поставување).
- 3** Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Audio Settings] (Поставки за аудио), потоа притиснете $\boxed{+}$.

4 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [Speaker Settings] (Поставки за звучниците), потоа притиснете $\boxed{+}$.

Се појавува екранот [Select speaker layout.] (Изберете изглед на звучниците.).

5 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го изберете поставувањето според распоредот на звучниците, потоа притиснете $\boxed{+}$.

- [Standard] (Стандарден): Звучниците за опкружувачки звук се монтирани во задната положба.
- [All Front] (Сите предни): Сите звучници се монтирани во предната положба.

Забелешка

Сите поставки се ресетираат на стандардните вредности секојпат кога ќе го промените распоредот на звучниците.

6 Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да изберете [OK] (Во ред) или [Cancel] (Откажи), потоа притиснете $\boxed{+}$.

7 Притиснете \uparrow/\downarrow за да ја изберете ставката, потоа притиснете $\boxed{+}$.

8 Притиснете \uparrow/\downarrow за да го прилагодите параметарот.

9 Притиснете \leftarrow/\rightarrow и $\boxed{+}$ за да ги потврдите поставките.

Проверете ги следните поставки.

■ [Centre Speaker] (Централен звучник)

[On] (Вклучено): Централниот звучник е поврзан.

[Off] (Исклучено): Централниот звучник не е поврзан.

■ [Distance] (Растојание)

Кога ги поместувате звучниците, проверете дали сте ги поставиле параметрите за растојание од положбата на слушање до звучниците.

Може да ги поставите параметрите од 0,0 до 7,0 метри.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 3.0 m: Поставете го растојанието за предните звучници.

[Centre] (Централен) 3.0 m: Поставете го растојанието за централниот звучник. Оваа поставка е достапна само кога [Centre Speaker] (Централен звучник) е поставен на [On] (Вклучено).

[Surround Left/Right] (Опкружувачки лев/десен) 3.0 m: Поставете го растојанието за звучникот за звук во опкружување.

[Subwoofer] (Сабвуфер) 3.0 m: Поставете го растојанието за сабвуферот.

■ [Level]

Може да го приспособите нивото на звук за звучниците. Можете да ги поставите параметрите од -6,0 dB до +6,0 dB. Проверете дали сте го поставиле [Test Tone] (Тон за тестирање) на [On] (Вклучено) за лесно прилагодување.

[Front Left/Right] (Преден лев/десен) 0.0 dB: Поставете го нивото за предните звучници.

[Centre] (Централен) 0.0 dB: Поставете го нивото за централниот звучник.

Оваа поставка е достапна само кога [Centre Speaker] (Централен звучник) е поставен на [On] (Вклучено).

[Surround Left/Right] (Опкружувачки лев/десен) 0.0 dB: Поставете го нивото за звучниците за звук во опкружување.

[Subwoofer] (Сабвуфер) 0.0 dB: Поставете го нивото за сабвуферот.

■ [Relocation] (Релоцирање) (само за BDV-N9200W/ BDV-N9200WL/BDV-N7200W/ BDV-N7200WL)

Може виртуелно да ја поправите позицијата на звучниците за да го подобрите ефектот на опкружувачки звук.

[On] (Вклучено): Може да го слушнете звукот од виртуелно преместениот звучник одреден со [Auto Calibration] (Автоматска калибрација).

[Off] (Исклучено): Може да го слушнете звукот од вистинската позиција на звучникот.

Забелешка

- Оваа поставка се одразува само по изведување на [Auto Calibration] (Автоматска калибрација).
 - Не може да ја изберете оваа функција кога редоследот на звучниците е поставен на [All Front] (Сите предни).
-

■ [Test Tone] (Тон за тестирање)

Звучниците ќе емитуваат тон за тестирање за да се приспособи [Level] (Ниво).

[Off] (Исклучено): Тонот за тестирање не се емитува од звучниците.

[On] (Вклучено): Тонот за тестирање се емитува од секој звучник во низа додека се приспособува нивото. Кога ќе изберете една од ставките на [Speaker Settings] (Поставки за звучниците), тонот за тестирање се емитува од секој звучник во низа. Приспособете го нивото на звук како што следува.

1 Поставете го [Test Tone] (Тон за тестирање) на [On] (Вклучено).

2 Притиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за да изберете [Level] (Ниво), потоа притиснете $\boxed{+}$.

- 3 Притиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за да го изберете саканиот вид звучници, потоа притиснете $\boxed{+}$.
- 4 Притиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за да го изберете левиот или десниот звучник, потоа притиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за да го прилагодите нивото.
- 5 Притиснете $\boxed{+}$.
- 6 Повторете ги чекорите 3-5.
- 7 Притиснете RETURN.
Системот се враќа на претходниот екран.
- 8 Притиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за да изберете [Test Tone] (Тон за тестирање), потоа притиснете $\boxed{+}$.
- 9 Притиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$ за да изберете [Off] (Исклучено), потоа притиснете $\boxed{+}$.

Забелешка

- Сигналите на тонот за тестирање не излегуваат од приклучокот HDMI (OUT).
- Тонот за тестирање не се емитува од централниот звучник ако [Centre Speaker] (Централен звучник) е поставен на [Off] (Исклучено).

Совет

За истовремено да ја приспособите јачината на звукот на сите звучници, притиснете $\triangleleft +/\rightarrow$.

Употреба на тајмерот за спиење

Може да го поставите системот да се исклучува на претходно поставено време за да можете да заспиете слушајќи музика.

Притиснете SLEEP.

Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, екранот на минутите (преостанатото време) на екранот на горниот панел се менува за 10 минути.

Кога ќе го поставите тајмерот за спиење, преостанатото време се појавува на секои 5 минути. Кога преостанатото време е помалку од 2 минути, „SLEEP“ светка на екранот на горниот панел.

За проверка на преостанатото време

Притиснете SLEEP еднаш.

За менување на преостанатото време

Постојано притискајте на SLEEP.

Деактивирање на копчињата на главниот уред

(Забрана за деца)

Можете да ги деактивирате копчињата на главниот уред (освен \mathbf{I}/\mathbf{C}) за спречување на погрешна употреба, како што е детска грешка.

Допрете и задржете на ■ на главниот уред подолго од 5 секунди.

„LOCKED“ се појавува на екранот на горниот панел. Функцијата забрана за деца е активирана и копчињата на главниот дел се заклучени. (Може да ракувате со системот користејќи го далечинскиот управувач.) За да откажете, притиснете и задржете на ■ подолго од 5 секунди додека „UNLOCK“ не се појави на приказот на горниот панел.

Менување на осветленоста

Може да ја смените осветленоста на следните ставки:

- LED за осветлување на звучниците (само за BDV-N9200WL/BDV-N7200WL)
- Екран на горниот панел
- Индикатор на копчињата за допирање
- LED-индикатор на горниот панел

Притиснете DIMMER.

Секојпат кога ќе го притиснете копчето, осветленоста на ставката се менува.

Може да ја прилагодите осветленоста во 3 нивоа.*

* За екранот на горниот панел, осветленоста за поставките [Dimmer : 1] (Затемнувач: 1), [Dimmer : 2] (Затемнувач: 2) и [Dimmer : 3] (Затемнувач: 3) се исти.

Совет

Може да ја прилагодите осветленоста на осветлувачкиот LED на звучниците дури и кога главниот уред е исклучен. Претходно вклучете го осветлувањето на звучниците (страница 57).

Уживање во визуелизацијата на телевизискиот екран

Може да уживате во ефектите на визуелизаторот што го симулираат ритамот на репродуцираните извори на шарените дизајни и графика. Може да ги репродуцирате ефектите при репродукција на музика (само за функции „BD/DVD“, „USB“, „FM“, „TV“, „BT“ и „AUDIO“) и вградена звучна демонстрација.

Притискајте на VISUALIZER.

(само за BDV-N9200W/
BDV-N7200W/BDV-N5200W)

Притискајте на COLOUR PATTERN.

(само за BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL)

Визуелизацијата се појавува на телевизискиот екран и се синхронизира со ритамот на музиката. Секојпат кога ќе го притиснете копчето, ефектот на бои циклично се менува на следниов начин:

[RAINBOW] (ВИНОЖИТО) → [PASSION] (СТРАСТ) → [OCEAN] (ОКЕАН) → [FOREST] (ШУМА) → [Off] (Исклучено)

Забелешка

Ефектот на визуелизаторот може да не е рамномерен кога репродуцирате аудиосодржина со висока бит-стапка, повисока од 15 Mb/s.

Совет

- За да избегнете појавување на информациите на телевизискиот екран и прекривање со визуелизацијата, поставете [Auto Display] (Автоматски приказ) во [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Исклучено) (страница 70).
- Може да го изберете ефектот на визуелизаторот и со користење на менито со опции.

Уживање во осветлувањето на звучниците

(само за BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL)

Може да искусите ПОВЕРОДОСТОЈНО силно чувство како кога сте на стадион, сцена во живо или во кино со вклучување на осветлувањето на звучниците. Може да ја изберете шемата за осветлување на предните звучници и звучниците за опкружувачки звук според вашата желба.

Забелешка

Светлото на осветлувачкиот LED свети силно, затоа избегнувајте директно гледање во LED-светлината. Ако осветлувањето е силно, може да го исклучите осветлувањето на звучниците или да ја прилагодите осветленоста на осветлувачкиот LED (страница 56).

Совет

- Препорачуваме користење на звучниците под следните услови.
- Поставете ги звучниците на околу 0,5 метри од сидот.
 - Осветлувањето е подобро кога се поставени пред сид со светла боја.

Притискајте на SPEAKER ILLUMINATION.

„IMMERSIVE“**[Immersive Colour] (Засилена боја)**

При репродукцијата на видео, бојата на осветлување се менува во зависност од бојата на телевизискиот екран. При репродукцијата на музика и фотографии (кога се репродуцираат MP3-датотеки), бојата на осветлување се менува во зависност од бојата на визуелизација (страница 56) и се синхронизира со ритмот на музиката. При репродукцијата на фотографии (не се репродуцираат MP3-датотеки), бојата на осветлување е сина.

„AMBIENT“**[Ambient Colour] (Амбиентална боја)**

Осветлувачкиот LED свети сино.

„REAR IMMERSIVE OFF“**[Immersive Colour (Rear Off)]****(Засилена боја (Исклучена заднина))**

Осветлувањето на звучниците за опкружувачки звук е исклучено. Шемата за осветлување на предните звучници е истата како поставката [Immersive Colour] (Силна боја).

„REAR AMBIENT OFF“**[Ambient Colour (Rear Off)] (Амбиентална боја (Исклучена заднина))**

Осветлувањето на звучниците за опкружувачки звук е исклучено. Шемата за осветлување на предните звучници е истата како поставката [Ambient Colour] (Амбиентална боја).

„OFF“**[Off] (Исклучено)**

Осветлувањето на сите звучници е исклучено.

Кога главниот уред е исклучен







Може да притиснете SPEAKER ILLUMINATION за да го вклучите или исклучите осветлувачкиот LED на предните звучници. Осветлувачкиот LED свети сино.

Штедење струја во режим на подготвеност

Проверете дали сте ги направиле следните поставки:

- [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) е поставено на [Off] (Исклучено) (страница 70).
- [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток) е поставен на [Off] (Исклучено) (страница 70).
- [Remote Start] (Режим за брз почеток) е поставен на [Off] (Исклучено) (страница 73).
- [NFC] (Режим за брз почеток) е поставен на [Off] (Исклучено) (страница 70).

Пребарување веб-локации

- 1 Подгответе за пребарување на интернет.**
Поврзете го системот со мрежа (страница 26).
- 2 Притиснете HOME.**
На телевизискиот екран се појавува почетното мени.
- 3 Притиснете /  за да изберете  [Network] (Мрежа).**
- 4 Притиснете /  за да изберете [Internet Browser] (Прелистувач на интернет), потоа притиснете .**
Се појавува екранот [Internet Browser] (Прелистувач на интернет).

Забелешка

Некои веб-локации може да не се прикажат правилно или да не функционираат.

За внесување URL-адреса

Изберете [URL entry] (Внесување URL-адреса) од менито за опции. Внесете URL користејќи ја софтверската тастатура, а потоа изберете [Enter] (Внеси).

За поставување на стандардната почетна страница

Додека се прикажува страницата којашто сакате да ја поставите, изберете [Set as start page] (Постави како почетна страница) од менито за опции.

Враќање на претходната страница


Изберете [Previous page] (Претходна страница) од менито за опции. Кога претходната страница не се појавува дури и откако ќе изберете [Previous page] (Претходна страница), изберете [Window List] (Список со прозорци) од менито за опции и од списокот изберете ја страницата кон којашто сакате да се вратите.

За излегување од прелистувачот на интернет

Притиснете HOME.

Приказ на прелистувачот на интернет

Можете да ги проверите информациите за веб-локацијата со притискање на DISPLAY. Информацијата за приказот се разликува во зависност од веб-локацијата и од статусот на страницата.



- 1 Наслов на страница
- 2 Адреса на страницата
- 3 Курсор
Поместете со притискање на $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$. Поставете го курсорот на врската што сакате да ја видите, потоа притиснете \square . Се прикажува поврзаната веб-локација.
- 4 SSL-икона
Се појавува кога поврзаниот веб-адреса е безбедна.
- 5 Индикатор за јачина на сигналот
Се појавува кога системот е поврзан со безжична мрежа.
- 6 Лента за напредок/
Вчитување на икона
Се појавува кога страницата се чита или за време на преземање/трансфер.

- 7 Поле за внес на текст
Притиснете \square , потоа изберете [Input] (Внеси) од менито за опции за да ја отворите софтверската тастатура.
- 8 Лента за листање
Притиснете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ за да го поместите приказот на страницата лево, горе, долу или десно.

Достапни опции

Достапни се различни поставки и операции со притискање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат во зависност од ситуацијата.

[Browser Setup] (Поставување на прелистувачот)

- Ги прикажува поставките на прелистувачот на интернет.
- [Zoom] (Зумирање): Ја зголемува или намалува големината на прикажаните содржини.
 - [JavaScript Setup] (Поставување на JavaScript): Поставува дали да се овозможи или оневозможи JavaScript.
 - [Cookie Setup] (Поставка на колачиња): Поставува дали да се прифатат колачињата од прелистувачот.
 - [SSL Alarm Display] (Приказ на SSL-аларм): Поставува дали да се овозможи или оневозможи SSL.

[Window List] (Список со прозорци)

Прикажува листа на сите тековно отворени веб-локации. Ви дозволува да се вратите на претходно прикажаната веб-локација со избирање на прозорецот.

[Bookmark List] (Список со маркери)

Го прикажува списокот со маркери.

[URL entry] (Внесување URL)

Ви дозволува да внесете URL-адреса кога е прикажана софтверската тастатура.

[Previous page] (Претходна страница)

Се поместува на претходно прикажаната страница.

[Next page] (Следна страница)

Се поместува на следната страница.

[Cancel loading] (Откажи вчитување)

Го сопира вчитувањето на страницата.

[Reload] (Повторно вчитување)

Повторно ја вчитува истата страница.

[Add to Bookmark] (Додавање во маркери)

Ја додава тековно отворената веб-локација во списокот со маркери.

[Set as start page] (Постави како почетна страница)

Ја поставува тековно прикажаната веб-локација како зададена почетна страница.

[Open in new window] (Отвори во нов прозорец)

Отвора врска во нов прозорец.

[Character encoding] (Кодирање знаци)

Го поставува системот за кодирање знаци.

[Display certificate] (Прикажи сертификат)

Ги прикажува сертификатите на серверот испратени од страниците што поддржуваат SSL.

[Input] (Внеси)

Ја прикажува софтверската тастатура за внесување знаци додека прелистувате веб-локација.

[Break] (Прелом)

Го поместува курсорот до следниот ред во полето за внесување текст.

[Delete] (Избриши)

Брише еден знак од левата страна на курсорот за време на внесување на текст.

Понатамошни поставки за безжичниот систем

Може да направите понатамошни поставки за безжичниот систем со користење на поставките [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук).

1 Притиснете HOME.

На телевизискиот екран се појавува почетното мени.

2 Притиснете за да изберете [Setup] (Поставување).

3 Притиснете / за да изберете [System Settings] (Системски поставки), потоа притиснете .

4 Притиснете / за да изберете [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук), потоа притиснете .

Се појавува екранот [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук).

- [Secure Link] (страница 60)
- [RF Band]* (страница 61)
- [RF Channel] (страница 62)

* Функцијата може да не е достапна во некои земји/региони.

Активирање на безжичното емитување помеѓу специфични единици

[Secure Link] (Безбедна врска)

Може да ја дефинирате безжичната врска за да го поврзете главниот дел со засилувачот на звукот во опкружувањето користејќи ја функција за безбедна врска. Оваа функција може да помогне при спречувањето на пречки ако користите бројни безжични производи или вашите соседи користат безжични производи.

1 Изберете [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук) во [System Settings] (Системски поставки) (страница 60).

2 Притиснете / за да изберете [Secure Link] (Безбедна врска), потоа притиснете .

3 Притиснете / за да изберете [On] (Вклучено), потоа притиснете .

4 Притиснете SECURE LINK на заднината на засилувачот на опкружувачки звук.

За неколку минути продолжете на следниот чекор.

5 Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да изберете [Start] (Почеток), потоа притиснете $\boxed{+}$.

За да се вратите на претходниот екран изберете [Cancel] (Откажи).

6 Откако ќе се појави пораката [Secure Link setting is complete.] (Поставката на безбедна врска е завршена.), притиснете $\boxed{+}$.

Засилувачот на звукот во опкружувањето е поврзан со главниот дел и индикаторот за LINK/STANDBY преминува во потокалово.

Ако се појави пораката [Cannot set Secure Link.] (Не може да постави безбедна врска), следете ги пораките на екранот.

За да ја откажете функцијата за безбедна врска

За главниот уред

Изберете [Off] (Исклучено) кај чекорот 3 горе.

За засилувачот на опкружувачки звук

Задржете притиснато на SECURE LINK на заднината на засилувачот на опкружувачки звук додека индикаторот за LINK/STANDBY не премине во зелено или светка зелено.

Избор на појасот на фреквенции

[RF Band]) (Радиофреквентен појас) (Само за моделите за Европа, Океанија, Африка, Индија, Блискиот Исток, Тајланд и Русија)

Може да го изберете појасот на фреквенции каде што припаѓа [RF Channel] (Радиофреквентен канал).

Забелешка

Функцијата може да не е достапна во некои земји/региони.

1 Изберете [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук) во [System Settings] (Системски поставки) (страница 60).

2 Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да изберете [RF Band] (Радиофреквентен канал), потоа изберете $\boxed{+}$.

3 Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да ја изберете саканата поставка, потоа притиснете $\boxed{+}$.

- [Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Системот автоматски го избира најсилниот појас на фреквенции за пренос.
- [5.2GHz], [5.8GHz]: Системот емитува звук согласно со избраниот појас на фреквенции.

Совет

Ви препорачуваме да го поставите [RF Band] (Радиофреквентен појас) на [Auto] (Автоматски).

Ако безжичниот пренос е нестабилен

[RF Channel] (Радиофреквентен канал)

Ако користите бројни безжични системи, како што е безжичната LAN (Локална мрежа), безжичните сигнали може да се нестабилни. Во тој случај, преносот може да се подобри со промена на следната поставка на [RF Channel] (Радиофреквентен канал).

- 1 Изберете [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук) во [System Settings] (Системски поставки) (страница 60).
- 2 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете [RF Channel] (Радиофреквентен канал), потоа притиснете $\boxed{+}$.
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да ја изберете саканата поставка, потоа притиснете $\boxed{+}$.
 - [Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Системот автоматски го избира подобриот канал за пренос.
 - [1], [2], [3]: Системот го пренесува звукот со фиксирање на каналот за пренос. Изберете го каналот со подобар пренос.

Забелешка

- Преносот може да се подобри со промена на каналот на пренос (фреквенција) на другиот безжичен систем(и). За детали на, упатете се на оперативните упатства на другите безжични системи.
- Не може да ја изберете оваа функција кога [RF Band] (Радиофреквентен појас) е поставен на [Auto] (Автоматски) (страница 61).


Поставки и прилагодувања



Користење на приказот за поставки

Може да правите различни прилагодувања на ставките како што се слика и звук. Стандардните поставки се подвлечени.

Забелешка

Поставките за репродукција складирани на дискот се приоритетни пред поставките на екранот за поставување. Затоа, некои од функциите може да не се изведат.

- 1 Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува почетното мени.
- 2 Притиснете \leftarrow/\rightarrow за да изберете  [Setup] (Поставување).
- 3 Притиснете \uparrow/\downarrow за да изберете икона на категоријата за поставување, потоа притиснете $\boxed{+}$.

Икона	Објаснување
	[Software Update] (Ажурирање на софтверот) (страница 63) Го ажурира софтверот на системот.
	[Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 64) Ги прави поставките на екранот според типот телевизор.

Икона	Објаснување
	[Audio Settings] (Поставки за аудио) (страница 66) Ги прави поставките за аудио според типот приклучоци за поврзување.
	[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање BD/DVD) (страница 68) Права детални поставки за репродукција на BD/DVD.
	[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола) (страница 68) Права детални поставки за функцијата за родителска контрола.
	[Music Settings] (Поставки за музика) (страница 69) Права детални поставки за репродукција на Super Audio CD.
	[System Settings] (Системски поставки) (страница 69) Ги прави поставките поврзани со системот.
	[External Input Settings] (Поставки за надворешни извори) (страница 71) Ја поставува поставката за прескокнување влез за секој надворешен влез.
	[Network Settings] (Мрежни поставки) (страница 72) Права детални поставки за интернет и мрежа.
 1-2-3	[Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) (страница 73) Изведува [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) за да ги направи основните мрежни поставки.
	[Resetting] (Ресетирање) (страница 73) Го ресетира системот на фабричките поставки.

[Software Update] (Ажурирање на софтверот)

Со ажурирање на софтверот со најновата верзија можете да ги искористите најновите функции.

За време на ажурирање на софтверот, „UPDATE“ се појавува на екранот на горниот панел. Откако ажурирањето ќе заврши, главниот уред автоматски се исклучува. Додека трае операцијата за ажурирање, не вклучувајте и не исклучувајте го главниот уред и не ракувајте со него или со телевизорот. Почекајте ажурирањето на софтверот да заврши.

Забелешка

За информации околу функциите на ажурирањето, посетете ја следната интернет-страница:

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/
региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

■ [Update via Internet] (Ажурирање преку интернет)

Го ажурира софтверот на системот користејќи достапна мрежа. Осигурете се дека мрежата е поврзана на интернет. За детали, видете „Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување“ (страница 26).

■ **[Update via USB Memory]**
(Ажурирање преку
USB-меморија)

Го ажурира софтверот користејќи USB-меморија. Проверете дали папката за ажурирање на софтверот е правилно именувана со „UPDATE“.

 **[Screen Settings]**
(Поставки на екранот)

■ **[3D Output Setting]**
(Поставка за 3D-излез)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова за да се прикажува целата содржина во 2D.

Забелешка

3D-видео од приклучоците за HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) е излез без разлика на оваа поставка.

■ **[TV Screen Size Setting for 3D]**
(Поставка за големина на екранот во 3D)

Ја поставува големината на екранот на телевизор што е компатибилен со 3D.

Забелешка

Оваа поставка не работи за 3D-видео од приклучоците HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).

■ **[TV Type] (Тип телевизор)**

[16:9]: Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со голем екран или со телевизор со функција на широк режим.

[4:3]: Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со екран 4:3 без функција на широк режим.

■ **[Screen Format] (Формат на екран)**
[Full] (Цел екран): Изберете го ова кога се поврзувате со телевизор со функција на широк режим. Прикажува слика на екран 4:3 во пропорција на приказ 16:9 дури и на телевизор со голем екран.
[Normal] (Нормален): Ја менува големината на сликата за да соодветствува со големината на екранот со пропорција на приказ на оригиналната слика.

■ **[DVD Aspect Ratio]**
(Пропорција на приказ на DVD)

[Letter Box] (Рамка): Прикажува широка слика со црни ленти на врвот и на дното.



[Pan & Scan] (Панорама): Прикажува слика во полна големина на целиот екран, со скратени страни.



■ **[Cinema Conversion Mode]**
(Режим на видео конверзија)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Главниот дел автоматски открива дали материјалот е видео или филмска содржина и се менува на соодветниот метод на конверзија.

[Video] (Видео): Методот на конверзија кој соодветствува на материјалот според видеосодержина секогаш ќе се избира без разлика на материјалот.

■ [Output Video Resolution]

[Auto] (Автоматски): Емитува видеосигнал во согласност со резолуцијата на телевизорот или поврзаната опрема.

[Original Resolution] (Оригинална резолуција): Емитува видеосигнал во согласност со снимената резолуција на дискот. (Кога резолуцијата е помала од стандардната резолуција, се зголемува до стандардна резолуција.)

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Емитува видеосигнал во согласност со избраната поставка за резолуција.

* Ако системот на бои на дискот е NTSC, резолуцијата на видеосигналите може да се претвори само во [480i] и [480p].

■ [BD-ROM 24p Output]**(Излез за BD-ROM 24p)**

[Auto] (Автоматски): Емитува 24p видеосигнали само кога ќе поврзете телевизор што е компатибилен со 1080/24p преку поврзување со HDMI и [Output Video Resolution] (Резолуција на излезно видео) е поставено на [Auto] (Автоматски) или [1080p].

[On] (Вклучено): Изберете го ова кога телевизорот е компатибилен со видеосигнали 1080/24p.

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога телевизорот не е компатибилен со видеосигнали 1080/24p.

■ [DVD-ROM 24p Output]**(Излез за DVD-ROM 24p)**

[Auto] (Автоматски): Емитува 24p видеосигнали само кога ќе поврзете телевизор што е компатибилен со 1080/24p преку поврзување со HDMI и [Output Video Resolution] (Резолуција на излезно видео) е поставено на [Auto] (Автоматски) или [1080p].

[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога телевизорот не е компатибилен со видеосигнали 1080/24p.

■ [4K Output] (Излез за 4K)

[Auto1] (Автоматски 1): Емитува 2K (1920 × 1080) видеосигнали за време на репродукција на видео и 4K видеосигнали за време на репродукција на фотографија кога ќе се поврзе со опрема на Sony компатибилна со 4K.

Емитува видеосигнали во 4K при репродукција на видеосодержина со 24p во BD/DVD ROM или за време на репродукција на фотографија кога ќе се поврзе со опрема што не е на Sony и не е компатибилна со 4K.

Оваа поставка не работи за репродукција на 3D-видео слика.

[Auto2] (Автоматски 2): Автоматски емитува видеосигнали во 4K/24p кога сте поврзани на опрема што е компатибилна со 4K/24p и ќе ги направите соодветните поставки во [BD-ROM 24p Output] (Излез за BD-ROM 24p) или [DVD-ROM 24p Output] (Излез за DVD-ROM 24p), а исто така емитува фотографии во 4K/24p кога репродуцирате 2D-фотографски датотеки.

[Off] (Исклучено): Ја исклучува функцијата.

Забелешка

Ако не се открие опремата на Sony кога ќе се избере [Auto1] (Автоматски 1), поставката ќе го има истиот ефект како и [Auto2] (Автоматски 2).

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto] (Автоматски): Автоматски го открива типот на надворешната опрема и се менува на соодветните поставки за боја.
[YCbCr (4:2:2)]: Емитува видеосигнали YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Емитува видеосигнали YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Изберете го ова кога се поврзвате со опрема со приклучок DVI што е во согласност со HDCP.

■ [HDMI Deep Colour Output] (HDMI-темелен приказ на бои)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова.
[16bit] (16-битен), [12bit] (12-битен), [10bit] (10-битен): Емитува 16-битни/12-битни/10-битни видеосигнали кога поврзаниот телевизор е компатибилен со Deep Colour.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога сликата е нестабилна или бојата изгледа неприродно.

■ [SBM] (Супер мапирање битови)

[On] (Вклучено): Ја измазнува градацијата за видеосигналите од приклучокот HDMI (OUT).
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога има нестабилни видеосигнали или неприродна боја.

■ [IP Content NR Pro] (Намалување на пречки на IP-содржина)

[Video3] (Видео 3)/[Video2] (Видео 2)/[Video1] (Видео 1)/[Film1] (Филм 1)/[Film2] (Филм 2)/[Film3] (Филм 3): Приспособете го видеокавалитетот на интернет-содржината. Оваа поставка е иста како поставката во менито за опции кога користите интернет-услуга.
[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Pause Mode] (Режим на пауза)

[Auto] (Автоматски): Нормално изберете го ова. Сликата, вклучувајќи ги објектите кои се движат динамички, се прикажува без треперење.
[Frame] (Кадар): Сликата, вклучувајќи ги објектите кои не се движат динамички, се прикажува со висока резолуција.

[Audio Settings] (Поставки за аудио)

■ [BD Audio MIX Setting] (Поставка за мешано аудио на BD)

[On] (Вклучено): Го емитува аудиото добиено со мешање на интерактивното аудио и секундарното аудио во примарното аудио при репродукција на BDMV.
[Off] (Исклучено): Го емитува само примарното аудио.

■ [Audio DRC] (Аудио DRC)

Може да го компримирате динамичкиот опсег на звучниот запис.

[Auto] (Автоматски): Репродуцира според динамичкиот опсег дефиниран со дискот (само за BD-ROM).

[On] (Вклучено): Системот го репродуцира звучниот запис со динамичкиот опсег што го замислил инженерот којшто снимал.

[Off] (Исклучено): Без компресија на динамички опсег.

■ [Attenuation settings - AUDIO]

Може да се појави дисторзија кога слушате на опрема што е поврзана на приклучоците AUDIO IN (L/R). Може да ја спречите дисторзијата со намалување на влезното ниво на главниот уред.

[On] (Вклучено): Го намалува влезното ниво. Излезното ниво ќе се намали со оваа поставка.
[Off] (Исклучено): Нормално влезно ниво.

■ [Audio Output] (Аудиоизлез)

Може да изберете метод за излез каде што ќе се емитува аудиосигналот.

[Speaker] (Звучник): Емитува повеќеканален звук само од звучниците на системот.

[Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI): Емитува повеќеканален звук од звучниците на системот и двоканални линеарни сигнали PCM од приклучокот HDMI (OUT).

[HDMI]: Емитува звук само од приклучокот HDMI (OUT). Форматот на звукот зависи од поврзаната опрема.

Забелешка

- Кога [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставена на [On] (Вклучено) (страница 70), [Audio Output] (Аудиоизлез) е поставен на [Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI) и оваа поставка не може да се смени.
- Аудиосигналите не се емитуваат од приклучокот HDMI (OUT) кога [Audio Output] (Аудиоизлез) е поставен на [Speaker + HDMI] (Аудио + HDMI) и [HDMI1 Audio Input Mode] (Режим за аудиоизлез HDMI1) (страница 70) е поставен на [TV] (Телевизор). (Само за моделите за Европа)

■ [Sound Effect] (Звучен ефект)

Може да ги вклучите или исклучите звучните ефекти на системот (поставка SOUND FIELD (страница 31)). Може да изберете [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 Кино) или [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Музика) за да симулирате звук во опкружување за двоканален извор.

[Sound Field On] (Вклучено звучно поле): Го овозможува ефектот за звук во опкружување во звучното поле (страница 31, 32).

[Dolby Pro Logic]: Системот симулира опкружувачки звук од двоканални извори и емитува звук од сите звучници (5.1-канален) (дешифрирање со Dolby Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 Кино)/
[DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 Музика): Системот симулира звук во опкружување од двоканалните извори и произведува повеќеканален звук (декодирање во режимот DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6 Music) [2ch Stereo] (Двоканално стерео): Овој систем го емитува звукот само од предните леви/десни звучници и сабвуферот.

Повеќеканалните формати за опкружувачки звук се намалени на два канали.


[Off] (Исклучено): Звучните ефекти се оневозможени. Може да го слушате звукот како што е снимен.

■ [Speaker Settings]**(Поставки за звучниците)**

Поставете ги звучниците за да постигнете најдобар можен звук во опкружување. За детали, видете „Поставување за звучниците“ (страница 53).

■ **[Auto Calibration]**
(Автоматска калибрација)
**(само за BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL)**

Може да ги калибрирате автоматски соодветните поставки. За детали, видете „Автоматска калибрација на соодветните поставки за звучниците“ (страница 51).

 **[BD/DVD Viewing Settings]** (Поставки за гледање BD/DVD)

■ **[BD/DVD Menu Language]**
(Јазик на менито за BD/DVD)

Може да го изберете зададениот јазик за менито за BD-ROM или DVD ROM.

Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 92).

■ **[Audio Language]** (Јазик за аудио)

Може да го изберете зададениот јазик за запис за BD-ROM или DVD VIDEO.

Кога ќе изберете [Original] (Оригинален) се избира јазикот на којшто во дискот му е даден приоритет.

Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 92).

■ **[Subtitle Language]**
(Јазик за превод)

Може да го изберете зададениот јазик за превод за BD-ROM или DVD VIDEO.

Кога ќе изберете [Select Language Code] (Избери код на јазик), се појавува приказот за внесување на кодот на јазикот. Внесете го кодот за вашиот јазик осврнувајќи се на „Список со кодови на јазици“ (страница 92).

■ **[BD Hybrid Disc Playback Layer]**
(Слој на репродуцирање на BD-хибриден диск)


[BD]: Репродуцира BD-слој.

[DVD/CD]: Репродуцира DVD или CD-слој.

■ **[BD Internet Connection]**
(BD-врска преку интернет)

[Allow] (Дозволи): Нормално изберете го ова.

[Do not allow] (Не дозволувај):
Забранува поврзување на интернет.

 **[Parental Control Settings]** (Поставки за родителска контрола)

■ **[Password]** (Лозинка)

Поставете или променете ја лозинката за функцијата за родителска контрола. Лозинката во дозволува да поставите ограничување на BD-ROM, DVD VIDEO или на видеорепродукција преку интернет. Ако е потребно, можете да направите разлика меѓу нивоата на ограничување за BD-ROM и DVD VIDEO.

■ [Parental Control Area Code] (Код на областа за родителска контрола)

Репродуцирањето на некои BD-ROM или DVD VIDEO може да се ограничи според географската област. Сцените може да се блокираат или заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

■ [BD Parental Control] (Родителска контрола за BD)/[DVD Parental Control] (Родителска контрола за DVD)/[Internet Video Parental Control] (Родителска контрола за видео преку интернет)

Со поставување на родителската контрола, сцените може да се блокираат или да се заменат со други сцени. Следете ги упатствата на екранот и внесете ја вашата лозинка со четири цифри.

■ [Internet Video Unrated] (Непроценето интернет-видео)

[Allow] (Дозволи): Го дозволува репродуцирањето на непроценети интернет-видеа.

[Block] (Блокирај): Ја блокира репродукцијата на непроценети видеа преку интернет.

[Music Settings] (Поставки за музика)

■ [Super Audio CD Playback Layer] (Слој на репродукција на CD со супераудио)

[Super Audio CD]: Го репродуцира Super Audio CD-слојот.

[CD]: Го репродуцира CD-слојот.

■ [Super Audio CD Playback Channels] (Канали за репродукција на CD со супераудио)

[DSD 2ch] (Двоканален DSD):

Ја репродуцира двоканалната област.

[DSD Multi] (DSD Мулти):

Ја репродуцира повеќеканалната област.

[System Settings] (СИСТЕМСКИ ПОСТАВКИ)

■ [OSD Language]

(Јазика за приказ на екранот)

Може да го изберете саканиот јазик за приказ на екранот на системот.

■ [Wireless Sound Connection] (Безжична врска на звук)

Можете да направите понатамошни поставки за безжичниот систем.

За детали, видете „Понатамошни поставки за безжичниот систем“ (страница 60).

Исто така, можете да го проверите статусот на безжичниот пренос.

Кога безжичното емитување е активирано, се појавува [OK] (Во ред) десно од [Status] (Статус).

■ [HDMI Settings] (Поставки за HDMI)

[Control for HDMI] (Контрола за HDMI)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI). Може взаемно да управувате со опремата што е поврзана преку кабел за HDMI.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

[Audio Return Channel]

(Канал за враќање аудио)

Оваа функција е достапна кога ќе го поврзете системот во приклучок HDMI IN на телевизорот што е компатибилен со функцијата ARC и [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставено на [On] (Вклучено).

[Auto] (Автоматски): Системот може автоматски да го прима дигиталниот аудиосигнал на телевизорот преку кабел за HDMI.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

[HDMI1 Audio Input Mode] (Режим за аудиовлез HDMI1) (Само за моделите за Европа)

Можете да го изберете аудиовлезот на опремата којшто е поврзана со приклучокот HDMI (IN 1).

[HDMI1]: Звукот на опремата којшто е поврзана со приклучокот HDMI (IN 1) е влез од приклучокот HDMI (IN 1).

[TV] (Телевизор): Звукот на опремата којшто е поврзана со приклучокот HDMI (IN 1) е влез од приклучокот TV (DIGITAL IN OPTICAL).

■ [NFC]

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата NFC за да уживате во функцијата за слушање и рефлексија со еден допир на системот (страница 39).

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Quick Start Mode]

(Режим за брз почеток)

[On] (Вклучено): Го скратува времето на вклучување од режимот на подготвеност. Можете брзо да ракувате со системот откако ќе го вклучите.

[Off] (Исклучено): Стандардната поставка.

■ [Power Save Drive]

(Погон за зачувување енергија)

[On] (Вклучено): Ја намалува потрошувачката на ел. енергија кога нивото за јачина на тонот е ниско.

[Off] (Исклучено): Нормален статус. Системот може да произведува јачина на звукот.

■ [Auto Standby]

(Автоматски подготвено)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата [Auto Standby] (Автоматски подготвено). Кога не управувате со системот околу 20 минути, системот автоматски влегува во режим на подготвеност.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Auto Display]

(Автоматски приказ)

[On] (Вклучено): Автоматски прикажува информација на екранот кога ги менувате насловите за гледање, режимите на сликата, аудиосигналите итн.

[Off] (Исклучено): Прикажува информации само кога ќе притиснете DISPLAY.

■ [Screen Saver]

(Заштитник на екранот)

[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата заштитник на екранот.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ **[Software Update Notification]**
(Известување за ажурирање на софтверот)

[On] (Вклучено): Го поставува системот да ве информира за најновата верзија на софтверот (страница 63).

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ **[Gracenote Settings]**
(Поставки на Gracenote)

[Auto] (Автоматски): Автоматски ги презема информациите за дискот кога ќе го започнете или прекинете репродуцирањето на дискот.

За преземање, системот мора да биде поврзан со мрежата.

[Manual] (Рачно): Ги презема информациите за дискот кога е означено [Video Search] (Пребарување на видео) или [Music Search] (Пребарување на музика).

■ **[Device Name] (Име на уредот)**

Може да го смените името на системот според вашата желба за да ви е попрепознатливо во текот на функцијата „BT“ или „SCR M“.


Името се користи и за други мрежни услуги како DLNA, TV SideView. Следете ги упатствата на екранот и софтверската тастатура за да го внесете името.

■ **[System Information]**
(Информации за системот)

Може да ги прикажете информациите за верзијата на софтверот на компјутерот и MAC-адресата.

■ **[Software License Information]**
(Информации за лиценцата на софтверот)

Може да прикажете информации за лиценцата на софтверот.

 **[External Input Settings]** (Поставки за надворешни извори)

■ **[Input Skip Setting] (Поставка за прескокнување влез)**

Поставката за прескокнување е погодна особина што ви овозможува да ги прескокнете неискористените надворешни влезови при избор на функција со притискање на FUNCTION.

[Do not skip] (Не прескокнувај):

Системот не ја прескокнува избраната функција.

[Skip] (Прескокни): Системот ја прескокнува избраната функција.

■ **[Bluetooth AUDIO - AAC]**

Можете да вклучите или исклучите AAC-аудио.

[On] (Вклучено): AAC-аудио ако уредот со BLUETOOTH поддржува AAC.

[Off] (Исклучено): SBC-аудио.

Забелешка

Можете да уживате во висококвалитетен звук ако AAC е вклучено. Ако не можете да слушате AAC-звук од уредот, изберете [Off] (Исклучено).

■ [Bluetooth Power Setting] (Напојување преку Bluetooth)

[On] (Вклучено): Напојувањето преку BLUETOOTH е вклучено. Спарен уред со BLUETOOTH може секогаш да се поврзува со главниот уред.

[Off] (Исклучено): Напојувањето преку BLUETOOTH е вклучено само кога е избрана функцијата „BT“.

Забелешка

Во некои апликации можеби нема да може да направите директно поврзување од уредот со BLUETOOTH дури и ако сте го поставиле [Bluetooth Power Setting] (Напојување преку Bluetooth) на [On] (Вклучено). Тогаш притиснете BLUETOOTH.

[Network Settings] (Мрежни поставки)

■ [Internet Settings] (Интернет-поставки)

Однапред поврзете го системот со мрежата. За детали, видете „Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување“ (страница 26).

[Wired Setup] (Жично поставување):

Изберете го ова кога поврзувате широкопојасен рутер користејќи LAN-кабел. Кога ќе ја изберете оваа поставка, вградениот безжичен LAN се исклучува автоматски.

[Wireless Setup(built-in)] (Безжични поставки (вградени)): Изберете го ова кога користите вграден безжичен LAN во системот за поврзување со безжичната мрежа.

Совет

За повеќе детали, посетете ја следната веб-локација и погледнете ги најчесто поставуваните прашања - ЧПП):

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/
региони:
[http://www.sony-asia.com/section/
support](http://www.sony-asia.com/section/support)

■ [Network Connection Status] (Статус на мрежното поврзување)

Го прикажува тековниот статус на мрежната врска.

■ [Network Connection Diagnostics] (Дијагностика на мрежната врска)

Можете да направите мрежна дијагностика за да проверите дали поврзувањето на мрежата е направено правилно.

■ [Connection Server Settings] (Поставки за серверот за поврзување)

Поставува дали да се прикаже поврзаниот DLNA-сервер.

■ [Auto Renderer Access Permission] (Дозвола за пристап на автоматскиот изведувач)

[On] (Вклучено): Дозволува автоматски пристап од ново откриен DLNA-контролор.

[Off] (Исклучено): Исклучено.

■ [Renderer Access Control] (Контрола за пристап на изведувач)

Поставува дали да се прифатат командите од DLNA-контролори.


■ **[Registered Remote Devices]**
(Регистрирани далечински уреди)

Прикажува список со регистрирани далечински уреди.

■ **[Remote Start]**

[On] (Вклучено): Ви овозможува да го вклучите системот со уред што е поврзан преку мрежа кога системот е во режим на подготвеност.

[Off] (Исклучено): Системот не може да се вклучи со уред поврзан преку мрежа.

 **[Easy Network Settings]** (Лесни мрежни поставки)

Изведува [Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки) за да ги направи основните мрежни поставки. Следете ги упатствата на екранот.

 **[Resetting]**
(Ресетирање)

■ **[Reset to Factory Default Settings]**
(Ресетирај на фабрички стандардни поставки)

Можете да ги ресетирате системските поставки на стандардните фабрички вредности со избирање на групата поставки. Сите поставки во групата ќе бидат ресетирани.

■ **[Initialise Personal Information]**
(Постави лични информации)

Можете да ги избришете вашите лични информации складирани во системот.

Забелешка

Ако го фрлате, пренесувате или продавате системот, избришете ги сите лични информации заради безбедносни причини. Преземете ги соодветните мерки како одјавување откако ќе завршите со користење на некоја мрежна услуга.

Мерки за претпазливост

За безбедност

- Ако цврст објект или течност падне во кутијата, исклучете го системот и нека го провери квалификувано лице пред да го користите пак.
- Не допирајте го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) со мокри раце. Тоа може да предизвика електричен удар.

За изворите за напојување со ел. енергија

Ако не планирате подолго време да го користите системот, осигурете се дека сте го исклучиле системот од ѕидниот штекер. Фатете го самиот приклучок, никогаш не влечете го кабелот за да го исклучите кабелот за напојување со наизменична струја.

За поставувањето

- Поставете го системот на локација со соодветна вентилација за да спречите зголемување на топлина во системот.
- Иако системот се загрева за време на работата, ова не претставува дефект. Ако постојано многу го користите системот, температурата на кутијата на врвот, од страните и на дното значително се зголемува. За да не се изгорите, не ја допирајте кутијата.
- Не поставувајте го системот на мека површина (килим, ќебиња итн.) бидејќи тоа може да ги блокира отворите за вентилација.

- Не го монтирајте системот во близина на топлотни извори, како што се радијатори, воздушни канали или на место кое е на директна сончева светлина, прекумерна прашина, механички вибрации или шок.
- Не го монтирајте системот во навалена позиција. Тој е дизајниран за да работи само во хоризонтална положба.
- Држете ги системот и дисковите подалеку од компоненти со силни магнети, како што се микробранови печки или големи звучници.
- Не поставувајте тешки објекти врз системот.
- Не поставувајте метални објекти пред предниот панел. Тоа може да го ограничи приемот на радиобранови.
- Не поставувајте го системот на места каде што се користи медицинска опрема. Може да предизвика дефект на медицинската опрема.
- Ако користите пејсмејкер или друг медицински уред, консултирајте се со вашиот лекар или производителот на медицинскиот уред пред да ја користите функцијата безжичен LAN.

За работата

Ако системот се внесува директно од ладна во топла локација или се поставува во многу влажна соба, влагата може да кондензира на леките во главниот дел. Ако се случи ова, системот нема работи правилно. Во тој случај, отстранете го дискот и системот оставете го вклучен околу половина час сè додека влагата не испари.

За прилагодување на јачината на звукот

Не зголемувајте ја јачината на звукот додека слушате делови со многу мал капацитет или без аудио сигнали. Ако го направите тоа, звучниците може да се оштетат кога одеднаш ќе се пушти дел со максимално ниво.

За чистење

Чистете ја кутијата, плочата и контролите со мек материјал малку натопен со слаб раствор на детергент. Не користете како било вид абразивно перниче, прашок за чистење или растворувач, како алкохол или бензин.

За дисковите за чистење, чистачите на дискови/леќи

Не користете дискови за чистење или чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи влажни или видови на спреј). Тие може да предизвикаат дефект на уредот.

За заменување на делови

Во случај овој систем да се поправа, поправените делови може да се задржат за повторна употреба или за рециклирање.

За бојата на телевизорот

Ако звучниците предизвикаат неправилности во бојата на екранот на телевизорот, исклучете го телевизорот и потоа вклучете го по 15 до 30 минути. Ако неправилноста на бојата е истрајна, поставете ги звучниците подалеку од телевизорот.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

Внимание: Овој систем може бесконечно да задржи видеослика на пауза или слика на екранот на телевизорот. Ако видеосликата на пауза или сликата на екранот ја оставите прикажана на телевизорот подолг временски период, ризикувате трајно оштетување на телевизискиот екран. Телевизорите со панел со плазма екран и проектните телевизии се подложни на ова.

За поместување на системот

Пред да го поместите системот, обезбедете да нема вметнат диск и исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (довод на струја) од сидниот штекер (за струја).

За комуникација преку BLUETOOTH

- Уредите со BLUETOOTH треба да се користат на околу 10 метри (непречено растојание) еден од друг. Ефективниот опсег за комуникација може да стане пократок под следните услови.
 - Кога некоја личност, метален објект, сид или друга пречка се наоѓа помеѓу уредите со поврзување преку BLUETOOTH
 - Локации каде што е инсталиран безжичен LAN
 - Околу микробранови печки што се користат
 - Локации каде што може да се појават други електромагнетни бранови

- Уредите со BLUETOOTH и безжичен LAN (IEEE 802.11b/g) го користат истиот фреквентен појас (2,4 GHz). Кога го користите уредот со BLUETOOTH во близина на уред што ја има способноста за безжичен LAN, може да се појави електромагнетна пречка. Ова може да резултира со послаби стапки на пренос на податоци, шум и неможност за поврзување. Ако ова се случи, пробајте да го решите проблемот на следните начини:
 - Користете го главниот уред барем 10 метри подалеку од уредот со безжичен LAN.
 - Исклучете го напојувањето на опремата за безжичен LAN кога го користите уредот со BLUETOOTH на растојание од 10 метри.
 - Монтирајте ги главниот уред и уредот со BLUETOOTH колку што е можно поблиску еден до друг.
- Емитирањето радиобранови од главниот уред може да предизвика пречки во работата на некои медицински уреди. Бидејќи пречката може да предизвика дефект, секогаш исклучете го напојувањето на главниот уред и уредот со BLUETOOTH на следните локации:
 - Во болница, воз, авион, бензинска пумпа и други места каде може да се присутни запаливи гасови
 - Во близина на автоматски врати или аларми за пожар
- Главниот уред поддржува функции за безбедност што се во согласност со спецификациите на BLUETOOTH за да гарантира безбедно поврзување за време на комуникацијата со користење на технологијата BLUETOOTH. Сепак, оваа безбедност може да не е доволна во зависност од поставките и други фактори. Затоа секогаш бидете внимателни кога изведувате комуникација со користење на технологијата BLUETOOTH.
- Sony не е одговорен на никој начин за штетите и другите загуби што настанале како резултат на протекување информации за време на комуникација со користење на технологијата BLUETOOTH.
- Комуникацијата преку BLUETOOTH не е неопходно гарантирана за сите уреди со BLUETOOTH што го имаат истиот профил како главниот уред.
- Уредите со BLUETOOTH што се поврзани со главниот уред мора да се во согласност со спецификациите на BLUETOOTH пропишани со Bluetooth SIG, Inc. и мора да се потврдени дека соодветствуваат. Сепак, дури и кога уредот е во согласност со спецификациите на BLUETOOTH, може да постојат случаи каде што карактеристиките или спецификациите на уредот со BLUETOOTH го прават поврзувањето невозможно или може да резултира со други начини на контрола, приказ или ракување.
- Може да се појави шум или аудиото може да е исечено во зависност од уредот со BLUETOOTH што е поврзан со главниот уред, средината за комуникација или условите на опкружувањето.

Ако имате какви било прашања или проблеми во врска со системот, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

Забелешки за дисковите

За ракување со дисковите

- За да го одржите дискот чист, држете го дискот за неговите краеве. Не допирајте ја површината.
- Не лепете хартија или леплива лента на дискот.



- Не изложувајте го дискот на директна сончева светлина или на топлотни извори како што се каналите за топол воздух или не оставајте го во автомобил паркиран на директна сончева светлина бидејќи температурата во автомобилот може значително да се зголеми.
- По репродуцирањето, ставете го дискот во неговото пакување.

За чистење

- Пред репродуцирање, исчистете го дискот со материјал за чистење. Бришете го дискот од центарот кон надвор.



- Не користете растворувачи како што е бензин, разредувач, комерцијално достапни средства за чистење или антистатичен спреј наменет за винил LP.

Овој систем може да репродуцира само стандарден кружен диск. Користењето на дискови коишто не се ниту стандардни ниту кружни (пр. во форма на картичка, срце или ѕвезда) може да предизвика дефект.

Не користете диск кој има прикачен комерцијално достапен додаток, како што е етикета или прстен.

Решавање проблеми

Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите системот, користете го ова упатство за решавање проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате поправки. Консултирајте се со најблискиот продавач на Sony ако кој било проблем опстојува. Во случај на проблем со функцијата за безжичен звук, продавачот на Sony нека го провери целиот систем (главен дел и засилувач на опкружувачки звук).

Општо

Напојувањето не се вклучува.

→ Проверете дали кабелот за наизменична струја (напојување со струја) е безбедно поврзан.

Далечинскиот управувач не функционира.

→ Растојанието помеѓу далечинскиот управувач и главниот уред е премногу големо.

→ Батериите во далечинскиот управувач се слаби.

Капакот на дискот не се отвора и не можете да го извадите дискот дури и откако ќе притиснете **▲**.

→ Обидете се со следното:

- 1 Притиснете и задржете на **▶** и **▲** на главниот уред подолго од 5 секунди за да го отворите капакот на дискот.
- 2 Извадете го дискот.
- 3 Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од сидниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

Системот не работи нормално.

→ Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја (ел. енергија) од сидниот штекер (ел. енергија), потоа поврзете го повторно по неколку минути.

Пораки

На телевизискиот екран се појавува [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Software Update" to perform the update.] (Достапна е нова верзија за софтверот. Одете до делот „Setup“ (Поставки) на мениот и изберете „Network Update“ (Мрежно ажурирање) за да го изведете ажурирањето).

→ Видете [Software Update] (Ажурирање на софтверот) (страница 63) за да го ажурирате системот со најновата верзија на софтверот.

„PRTECT“, „PUSH“ и „POWER“ наизменично се појавуваат на екранот на горниот панел.

→ Притиснете **I/⏻** за да го исклучите системот и проверете ги следните делови откако „STBY“ ќе исчезне.

- Дали каблите за звучниците + и – имаат краток спој?
- Дали ги користите само дадените звучници?
- Дали нешто ги блокира отворите за вентилацијата на системот?
- Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе ги решите проблемите, вклучете го системот. Ако проблемот не може да го најдете дури и откако ќе ги проверите сите делови наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

„LOCKED“ трепка на екранот на горниот панел кога ќе притиснете копче на главниот уред.

→ Поставете ја функцијата за забрана за деца на исклучено (страница 55).

„D. LOCK“ се појавува на екранот на горниот панел.

→ Контакттирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

„E xxxx“ (x е број) се појавува на екранот на горниот панел.

→ Контакттирајте го најблискиот продавач на Sony или со локален овластен сервис за Sony и кажете им го кодот на грешката.

⚠ се појавува без какви било пораки на целиот телевизиски екран.

→ Контакттирајте го најблискиот продавач на Sony или локалниот овластен сервис за Sony.

На екранот на горниот панел се појавува „NOT.USE“ кога ќе притиснете некое од копчињата на звучното поле (страница 17).

- Поставката на копчињата на звучното поле не може да се смени кога [Sound Effect] (Звучен ефект) е поставено на нешто друго освен [Sound Field On] (Вклучено звучно поле).
Поставете [Sound Effect] (Звучен ефект) во [Audio Settings] (Поставки за аудио) на [Sound Field On] (Вклучено звучно поле) (страница 67).

Слика

Нема слика или сликата не се емитува правилно.

- Проверете го излезниот метод на системот (страница 23).
- Допрете и задржете ► и VOL – на главниот уред подолго од 5 секунди за да ја ресетирате резолуцијата на видеоизлезот на најниска резолуција.
- За BD-ROM, проверете ги поставките [BD-ROM 24p Output] (Излез за BD-ROM 24p) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 65).

Нема слика кога ќе остварите врска со HDMI-кабел.

- Главниот уред е поврзан со влезен уред кој не е во согласност со HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Заштита на високо широкопојасна дигитална содржина) (на горниот панел не се осветлува „HDMI“) (страница 23).

3D-сликите од приклучокот HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) не се појавуваат на телевизискиот екран.

- Во зависност од телевизорот или видеоопремата, 3D-сликите може да не се појават.

Темната област на сликата е премногу светла или неприродна.

- Поставете [Picture Quality Mode] (Режим за квалитет на сликата) на [Auto] (Автоматски) (зададено) (страница 45).

Се појавуваат пречки на сликата.

- Искриете го дискот.
- Ако излезот за слика од вашиот систем оди преку опремата за да стигне до телевизорот, сигналот за заштита од копирање применет на некои програми на BD/DVD може да влијае на квалитетот на сликата. Ако сè уште имате проблеми дури и откако ќе го поврзете главниот дел со телевизорот, обидете се да го поврзете главниот дел со другите влезни приклучоци.

Сликата не се прикажува на целиот телевизиски екран.

- Проверете ја поставката [TV Type] (Тип телевизор) во [Screen Settings] (Поставки на екранот) (страница 64).
- Пропорцијата на приказот на дискот е фиксна.

На телевизискиот екран се појавува неправилност на бојата.

- Ако звучниците се користат со телевизор или проектор основани на CRT, монтирајте ги звучниците барем 0,3 метри од телевизорот.
- Ако неправилноста на бојата е истрајна, исклучете го телевизорот еднаш, потоа вклучете го по 15 до 30 минути.
- Осигурете се дека во близина на звучниците не е поставен магнетен објект (магнетна брава на држачот за телевизор, уред за здравствена нега, играчка итн.).

Звук

Нема звук.

- Каблите за звучниците не се правилно поврзани.
- Проверете ги поставки за звучникот (страница 53).

Звукот Super Audio CD на опремата којашто е поврзана со приклучокот HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2) не се емитува.

- HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не прифаќаат аудиоформат кој содржи заштита од копирање. Поврзете го аналогниот аудиоизлез на опремата со приклучоците AUDIO IN (L/R) на главниот уред.

Нема звук од телевизорот преку приклучокот HDMI (OUT) кога ја користите функцијата ARC.

- Поставете [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) од [System Settings] (Системски поставки) на [On] (Вклучено) (страница 70). Исто така, поставете [Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) од [System Settings] (Системски поставки) на [Auto] (Автоматски) (страница 70).
- Проверете дали телевизорот е компатибилен со функцијата ARC.
- Проверете дали кабелот за HDMI е поврзан со приклучок на телевизорот што е компатибилен со функцијата ARC.

Системот не го емитува звукот на телевизиските програми правилно кога е поврзан со дигитален приемник.

- Поставете [Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) од [System Settings] (Системски поставки) на [Off] (Вклучено) (страница 70).
- Проверете го поврзувањето (страница 24).

Се слуша сериозен шум или врева.

- Поместете ја вашата аудиоопрема подалеку од телевизорот.
- Исклучете го дискот.

Звукот го губи стерео ефектот кога репродуцирате CD.

- Изберете стерео звук со притискање на AUDIO (страница 47).

Звукот се емитува само од централниот звучник.

→ Во зависност од дискот, звукот може да се емитува само од централниот звучник.



Нема звук или само многу слаб звук се слуша од звучниците за звук во опкружување.

- Проверете ги поврзувањата на звучниците и поставките (страници 22, 53).
- Проверете ја поставката за звучното поле (страница 31).
- Во зависност од изворот, ефектот на звучниците за звук во опкружување нема да биде забележителен.
- Поставете [Sound Field] (Звучно поле) на [ClearAudio+] (Чисто аудио +) (страница 31).

Се појавува дисторзија на звукот од поврзаната опрема.



→ Намалете го влезното ниво за поврзаната опрема преку поставката [Attenuation settings - AUDIO] (Поставки за слабеење - АУДИО) (страница 67).

Се слуша ненадејна гласна музика.

→ Вклучена е вградената или USB-звучна демонстрација. Притиснете  – за да ја намалите јачината на звукот или притиснете  за да ја прекинете демонстрацијата.

Безжичен звук

Безжичното емитување не е активирано или од звучниците за опкружувачки звук не се емитува звук.

- Проверете го статусот на индикаторот LINK/STANDBY на засилувачот на звукот во опкружувањето.
 - Се исклучува.
 - Проверете дали кабелот за напојување со наизменична струја (главен вод) на засилувачот на звукот во опкружувањето е безбедно поврзан.
 - Вклучете го засилувачот на звукот во опкружувањето со притискање  на засилувачот на звукот во опкружувањето.
 - Трепка црвено.
 - Притиснете  за да го исклучите засилувачот на звукот во опкружувањето и проверете ги следните делови.
 - ① Дали каблите за звучниците + и – имаат краток спој?
 - ② Дали нешто ги блокира отворите за вентилацијата на засилувачот на звукот во опкружувањето?
- Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе ги решите проблемите, вклучете го засилувачот на звукот во опкружувањето. Ако не можете да го најдете проблемот дури и откако ќе ги проверите сите ставки наведени горе, консултирајте се со најблискиот продавач на Sony.

- Бавно трепка зелено или портокалово или преминува во црвено.
 - Поставката [Secure Link] (Безбедна врска) направете ја повторно (страница 60).
 - Емитирањето на звук е лошо. Поместете го засилувачот на звукот во опкружувањето така што индикаторот LINK/STANDBY ќе премине во зелено или портокалово.
 - Поместете го системот подалеку од другите безжични уреди.
 - Избегнете користење на други безжични уреди.
- Преминува во зелено или портокалово.
 - Проверете ги поврзувањата на звучниците и поставките.

Се слуша врева од звучниците за опкружувачки звук или звукот од звучниците за опкружувачки звук прескокнува.

- Безжичниот пренос е нестабилен. Сменете ја поставката [RF Channel] (Радиофреквентен канал) во [Wireless Sound Connection] (Безжична врска за звук) (страница 62).
- Главниот дел и засилувачот на опкружувачки звук монтирајте ги поблиску еден до друг.
- Не ги монтирајте главниот дел и засилувачот на опкружувачки звук на затворена полица, на метална полица или под маса.

Пребарувач на станици

Радиостаниците не може да се препознаат.

- Проверете дали антената (воздушна) е правилно поврзана. Приспособете ја антената (воздушна) или ако е потребно поврзете надворешна антена (воздушна).
- Јачината на сигналот на станицата е премногу слаб (кога пребарувате со автоматско пребарување). Пребарајте рачно.

Репродукција

Дискот не се репродуцира.

- Кодот за областа на BD/DVD не соодветствува со системот.
- Во главниот дел има кондензирана влага и може да предизвика оштетување на леките. Отстранете го дискот и оставете го главниот уред да биде вклучен околу половина час.
- Системот не може да репродуцира снимен диск кој не е правилно финализиран (страница 86).

Имињата на датотеките не се прикажуваат правилно.

- Системот може да прикажува само формати на знаци усогласени со ISO 8859-1. Знаците напишани во други формати може да се прикажуваат поинаку.
- Во зависност од користениот софтвер за пишување, влезните знаци може да бидат поинаку прикажани.

Дискот не започнува со репродуцирање од почетокот.

→ Избрано е продолжување со репродукцијата. Притиснете **OPTIONS** и изберете [Play from start] (Репродуцирај од почеток), потоа притиснете **[+]**.

Репродуцирањето не продолжува од местото на прекин, каде што последен пат сте го прекинале репродуцирањето.

→ Местото на прекин може да се избрише од меморијата во зависност од дискот кога

- ќе го отворите капакот за дискот.
- го исклучувате USB-уредот.
- репродуцирате друга содржина.
- ќе го исклучите главниот дел.

Јазикот за звучниот запис/преводот или аглиите не може да се сменат.

→ Обидете се со користење на BD или DVD менито.

→ Повеќејазичните записи/преводи или повеќе агли не се снимени на BD или DVD коешто се репродуцира.

Бонус содржината или другите податоци кои се содржат во BD-ROM не може да се репродуцираат.

→ Обидете се со следното:

- ① Извадете го дискот.
- ② Исклучете го системот.
- ③ Отстранете го и повторно поврзете го USB-уредот (страница 35).
- ④ Вклучете го системот.
- ⑤ Ставете BD-ROM со BONUSVIEW/BD-LIVE.

USB-уред

USB-уредот не се препознава.

→ Обидете се со следното:

- ① Исклучете го системот.
- ② Отстранете го и повторно поврзете го USB-уредот.
- ③ Вклучете го системот.

→ Осигурете се дека USB-уредот е безбедно поврзан со портата **↓** (USB).

→ Проверете дали USB-уредот или кабелот е оштетен.

→ Проверете дали USB-уредот е вклучен.

→ Ако USB-уредот е поврзан преку USB-центар, исклучете го и поврзете го USB-уредот директно со главниот дел.

BRAVIA Internet Video

Сликата/звукот се лоши/приказот на определени програми е со загуба на детали, особено за време на брзо движење или темни сцени.

→ Квалитетот на сликата/звукот може да е лош во зависност од снабдувачите на интернет содржина.

→ Квалитетот на сликата/звукот може да се подобри со промена на брзината на врската. Sony препорачува брзина на врската од барем 2,5 Mb/s за видео со стандардна дефиниција и 10 Mb/s за видео со висока дефиниција.

→ Сите видеозаписи не содржат звук.

Сликата е мала.

→ Притиснете **↑** за да зумирате.

„BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI] (Контрола за HDMI))

Функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) не работи („BRAVIA“ Sync).

- Проверете дали [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е поставено на [On] (Вклучено) (страница 70).
- Ако го смените поврзувањето преку HDMI, исклучете го системот и повторно вклучете го.
- Ако нема струја, поставете ја опцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [Off] (Исклучено), потоа поставете ја опцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) на [On] (Вклучено) (страница 70).
- Проверете го следното и осврнете се на упатството за работа што се доставува со опремата.
 - Поврзаната опрема е компатибилна со функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI).
 - Поставката на поврзаната опрема за функцијата [Control for HDMI] (Контрола за HDMI) е точна.

Мрежна врска

Системот не може да се поврзе со мрежата.

- Проверете ги мрежната врска (страница 26) и мрежните поставки (страница 72).

Безжична LAN-врска

Можете да го поврзете компјутерот со интернет откако ќе поставите [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Поставки за заштитен Wi-Fi (WPS)).

- Безжичните поставки на рутерот може автоматски да се променат ако ја користите функцијата Wi-Fi заштитена поставка пред да ги приспособите поставките на рутерот. Во тој случај, соодветно сменете ги безжичните поставки на компјутерот.

Системот не може да се поврзе со мрежата или мрежната врска не е стабилна.

- Проверете дали е вклучен рутерот за безжичен LAN.
- Проверете ги мрежната врска (страница 26) и мрежните поставки (страница 72).
- Во зависност од средината на користење, вклучувајќи го материјалот на сидот, условите на прием на радиобранови или пречките помеѓу системот и рутерот за безжичен LAN, можното растојание за комуникација може да биде скратено. Поместете го системот и рутерот за безжичен LAN поблиску еден до друг.
- Уредите што користат појас на фреквенција од 2,4 GHz, како што се микробранова печка, BLUETOOTH или дигитален безжичен уред, може да ја попречат комуникацијата. Поместете го главниот дел подалеку од такви уреди или таквите уреди исклучете ги.
- Поврзувањето преку безжичен LAN може да биде нестабилно во зависност од средината на користење, посебно додека ја користите функцијата BLUETOOTH на системот. Во тој случај прилагодете ја средината на користење.

Саканиот безжичен рутер не се прикажува во списокот со безжични мрежи.

- Притиснете RETURN за да се вратите на претходниот екран и повторно обидете се со [Wireless Setup(built-in)] (Безжично поставување (вградено)). Ако саканиот безжичен рутер сè уште не е откриен, изберете [New connection registration] (Регистрација на нова врска) во списокот со мрежи, потоа изберете [Manual registration] (Рачна регистрација) за рачно да внесете име на мрежата (SSID).

Уред со BLUETOOTH

Спарувањето не може да се направи.

- Поместете го уредот со BLUETOOTH поблиску до главниот уред.
- Спарувањето може да не е можно ако околу главниот уред се присутни други уреди со BLUETOOTH. Во тој случај, исклучете ги другите уреди со BLUETOOTH.
- Избришете го системот од уредот со BLUETOOTH и повторно изведете го спарувањето (страница 36).

Поврзувањето не може да се направи.

- Информациите од регистрацијата на спарувањето се избришани. Повторно изведете ја операцијата на спарување (страница 36).

Нема звук.

- Осигурете се дека главниот уред не се наоѓа предалеку од уредот со BLUETOOTH и дека системот не прима пречки од мрежа Wi-Fi, друг безжичен уред од 2,4 GHz или микробранова печка.
- Проверете дали поврзувањето преку BLUETOOTH е направено соодветно помеѓу системот и уредот со BLUETOOTH.
- Повторно спарете ги системот и уредот со BLUETOOTH.
- Држете го главниот уред подалеку од метални објекти и површини.
- Проверете дали е избрана функцијата „BT“.
- Прво прилагодете ја јачината на звукот на уредот со BLUETOOTH. Ако нивото на јачината на звукот е уште прениско, прилагодете го нивото на јачината на звукот на главниот уред.

Звукот прескокнува или варира или врска е загубена.

- Главниот уред и уредот со BLUETOOTH се премногу оддалечени.
- Ако постојат пречки помеѓу главниот уред и уредот со BLUETOOTH, отстранете ги или избегнете ги пречките.
- Ако во близина постои опрема што емитува електромагнетна радијација, како безжичен LAN, друг уред со BLUETOOTH или микробранова печка, поместете ги подалеку.

Дискови што се репродуцираат

Диск Blu-ray	BD-ROM ¹⁾ BD-R/BD-RE ²⁾
DVD ³⁾⁴⁾	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ³⁾	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

¹⁾ Бидејќи спецификациите на дискот Blu-ray се нови и се развиваат, некои дискови може да не се репродуцираат во зависност од типот и верзијата на дискот. Исто така, аудиоизлезот се разликува во зависност од изворот, поврзаниот приклучок за излез и избраните аудиоопоставки.

²⁾ BD-RE: Вер. 2.1

BD-R: Вер. 1.1, 1.2, 1.3 вклучувајќи органски пигментен тип на BD-R (тип LTH)

BD-R снимени на компјутер не може да се репродуцираат ако постскриптите може да се снимаат.

³⁾ CD или DVD-диск нема да се репродуцира ако не е правилно уреден. За повеќе информации, погледнете ги упатствата за работа, дадени со уредот за снимање.

⁴⁾ Системот не може да репродуцира DVD-диск што е снимен во формат AVCREC или HD Rec.

Дискови што не може да се репродуцираат

- BD со кертриџ
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Аудиодискови DVD
- PHOTO CD
- Делот со податоци на CD-екстра
- Супер VCD
- Страната со аудиоматеријал на DualDiscs (Двојни дискови)

Забелешки за дисковите

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови кои соодветствуваат со стандардот Compact Disc (CD).

Двојните дискови и некои музички дискови што се кодирани со технологиите за заштита на авторските права на соодветствуваат со стандардот Compact Disc (CD). Затоа, овие дискови може да не се компатибилни со овој производ.


Забелешка за операцијата репродуцирање на BD/DVD

Некои операции на репродуцирање на BD/DVD може намерно да се поставени од софтверските производители. Бидејќи системов репродуцира BD/DVD според содржината на дискот којашто ја дизајнирале софтверските производители, некои карактеристики на репродуцирањето може да не бидат достапни.

Забелешка за BD/DVD со двоен слој

Сликата и звукот на репродуцирање може привремено да се прекине кога се менуваат слоевите.

Код на област (само за BD-ROM/DVD VIDEO)

Системот има отпечатено код на област на долната страна на главниот уред и ќе репродуцира само BD-ROM/DVD VIDEO (само репродуцирање) означени со идентични кодови на област или .

Типови датотеки кои се репродуцираат

Видео

Кодирање/ декодирање	Кутија	Наставка
MPEG-1 видео ^{*1}	PS	.mpg, .mpeg
	MKV	.mkv
MPEG-2 видео ^{*2}	PS ³	.mpg, .mpeg
	TS ⁴	.m2ts, .mts
	MKV ¹	.mkv
Xvid	AVI	.avi
	MKV	.mkv
MPEG4/AVC ^{*5}	MKV ¹	.mkv
	MP4 ¹	.mp4, .m4v
	TS ¹	.m2ts, .mts
	Quick Time ⁶	.mov
	3gpp/ 3gpp2 ^{*6}	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2
FLV	.flv, .f4v	
VC1 ^{*1}	TS	.m2ts, .mts
	MKV	.mkv
WMV9 ^{*1}	MKV	.mkv
	ASF	.wmv, .asf
Динамичен JPEG ^{*6}	Quick Time	.mov
	AVI	.avi
Real Video ^{*1*7}	RV	.rm, .rv, .rmvb

Формат

AVCHD (Вер. 2.0)^{*1*8*9}

Музика

Кодирање/ декодирање	Наставка
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ^{*12}	.mp3
ААС/HE-ААС ^{*1*12}	.m4a, .aac ^{*6}
Стандард WMA9 ^{*1}	.wma
LPCM ^{*12}	.wav
FLAC ^{*6}	.flac, .fla

Кодирање/ декодирање	Наставка
Dolby Digital ^{*6*12}	.ac3
DSF ^{*6}	.dsf
DSDIFF ^{*6*13}	.dff
AIFF ^{*6}	.aiff, .aif
ALAC ^{*6}	.m4a

Фотографија

Формат	Наставка
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png ^{*10}
GIF	.gif ¹⁰
MPO	.mpo ^{*6*11}

- ^{*1} Системот може да не репродуцира датотека со овој формат на DLNA-сервер.
- ^{*2} На DLNA-сервер, системот може да репродуцира само видео со стандардна резолуција.
- ^{*3} Системот не репродуцира датотеки во форматот DTS на DLNA-сервер.
- ^{*4} Системот може да репродуцира само датотеки во форматот Dolby Digital на DLNA-сервер.
- ^{*5} Системот не поддржува AVC до нивото 4.1.
- ^{*6} Системот не репродуцира датотека со овој формат на DLNA-сервер.
- ^{*7} Само за моделите за Сингапур, Кина, Тајланд и Тајван.
- ^{*8} Системот не поддржува стапка на кадри до 60fps.
- ^{*9} Системот репродуцира датотеки во форматот AVCHD што се снимени на дигитална видеокамера итн. Дискот во формат AVCHD нема да се репродуцира ако не бил правилно финализиран.
- ^{*10} Системот не репродуцира анимирани PNG-датотеки или анимирани GIF-датотеки.
- ^{*11} За MPO-датотеки што не се 3D, ќе се прикажат клучната слика или првата слика.
- ^{*12} Системот може да ги репродуцира датотеки „.mka“. Оваа датотека не може да се репродуцира на DLNA-сервер.
- ^{*13} Системот не репродуцира датотеки кодирани со DST.

Забелешка

- Некои датотеки може да не се репродуцираат во зависност од форматот на датотеката, кодирањето на датотеката, условот на снимање или состојбата на DLNA-серверот.
- Некои датотеки уредувани на компјутер може да не се репродуцираат.
- Некои датотеки можеби нема да можат да ја изведуваат функцијата за брзо премотување напред или назад.
- Системот не репродуцира кодирани датотеки, како на пример, DRM и Lossless.
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки на BD, DVD, CD и USB-уреди:
 - до папки во 9-тиот слој (вклучително и основната папка)
 - до 500 датотеки/папки во еден слој
- Системот може да ги препознае следните датотеки или папки складирани во DLNA-серверот:
 - до папки во 19-тиот слој
 - до 999 датотеки/папки во еден слој
- Системот може да поддржи стапка на кадри:
 - до 60 fps само за AVCHD.
 - до 30 fps за другите кодекси за видео.
- Системот може да поддржи бит-стапка на видео до 40 Mb/s.
- Системот може да поддржи резолуција на видео до 1920 × 1080p.
- Некои USB-уреди може да не работат со овој систем.
- Системот може да препознае MSC-уреди (уреди за масовно складирање) (како што се флеш-меморија или HDD), уреди за фотографирање со мирна слика (SICD) и тастатури со 101 тастер.
- Системот може да не репродуцира беспрекорно видеодатотеки со голема бит-стапка од DATA CD. Се препорачува да се репродуцираат видеодатотеки со голема бит-брзина користејќи DATA DVD или DATA BD.

Поддржани аудиоформати

Овој систем ги поддржува следните аудиоформати.

Формат	Функција		
	„BD/DVD“	„HDMI1“ „HDMI2“	„TV“ (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○*	○*	○*
DTS96/24	○	○*	○*
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–

○: Поддржан формат.

–: Неподдржан формат.

* Декодирано како јадро на DTS.

Забелешка

- Приклучоците HDMI (IN 1/2) не даваат звук во случај кога аудиоформатот содржи авторски права како што се Super Audio CD или DVD-Audio.
- За двоканалниот формат LPCM, поддржаната одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е до 96 kHz кога ја користите функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“ и 48 kHz кога ја користите функцијата „TV“.
- За форматот LPCM 5.1ch, поддржаната одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е до 48 kHz кога ја користите функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“.

Спецификации

Дел на засилувач

ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (номинално)

Напред Л/Напред Д:

125 W + 125 W (со 6 оми, 1 kHz,
1% THD)

ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца)

Напред Л/Напред Д:

200 W (по канал со 6 оми, 1 kHz)

Центар:

200 W (со 6 оми, 1 kHz)

Сабвуфер:

200 W (со 6 оми, 80 Hz)

Влезови (аналогни)

AUDIO IN

Чувствителност: 2 V/700 mV

Влезови (дигитални)

Телевизор (Audio Return Channel/

OPTICAL)

Поддржани формати: LPCM 2CH

(до 48 kHz), Dolby Digital, DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Поддржани формати: LPCM 5.1CH

(до 48 kHz), LPCM 2CH (до 96 kHz),

Dolby Digital, DTS

Дел за HDMI

Приклучок

Тип A (19pin)

BD/DVD/Super Audio CD/CD систем

Систем на форматирање на сигнал

NTSC/PAL

Дел за USB

Порта ψ (USB):

Тип A (За поврзување USB-

меморија, читач на мемориска

картичка, дигитален фотоапарат

и дигитална видеокамера)

Дел за LAN

Терминал LAN (100)

100BASE-TX-терминал

Дел за безжичен LAN

Согласност со стандардите

IEEE 802.11 a/b/g/n

Појас на фреквенција

2,4 GHz, 5 GHz

Дел за BLUETOOTH

Систем за комуникација

BLUETOOTH, верзија

со спецификации 3.0

Излез

BLUETOOTH, моќ на спецификации

Класа 2

Максимален опсег за комуникација

Видна линија приближно 10 m¹⁾

Појас на фреквенција

2,4 GHz

Метод на модулација

FHSS

Компатибилни профили на BLUETOOTH²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution

Profile - Профил за напредна

дистрибуција на аудио)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile - Профил за

далечинска контрола на аудио/

видео)

Поддржани кодекси³⁾

SBC⁴⁾, AAC

Опсег на пренос (A2DP)

20 Hz – 20.000 Hz (Одмерна

фреквенција 44,1 kHz, 48 kHz)

1) Вистинскиот опсег може да се разликува во зависност од фактори како пречки помеѓу уредите, магнетно поле околу микробранова печка, статичен електрицитет, безжичен телефон, чувствителност на приемот, перформансите на антената, оперативниот систем, софтверска апликација итн.

2) Стандардните профили за BLUETOOTH ја покажуваат целта на комуникацијата преку BLUETOOTH помеѓу уредите.

3) Кодирање/декодирање: Компресија на аудиосигнал и формат за претворање

4) Кодекс за потпојас

Дел на FM-пребарувач

Систем

PLL-кварцно блокиран дигитален

синтисајзер

Опсег на пребарување

87,5 MHz – 108,0 MHz (стапка од

50 kHz)

Антенa (воздушна)

Жична FM-антена (воздушна)

Терминали за антена (воздушна)

75 оми, небалансирано

Звучници

Преден (SS-TSB133)/опкружување (SS-TSB138) за BDV-N9200W

Преден (SS-TSB134)/опкружување (SS-TSB139) за BDV-N9200WL

Димензии (ш/в/д) (приближно)
102 mm × 705 mm × 71 mm
(дел поставен на сид)
270 mm × 1.200 mm × 270 mm
(цел звучник)

Маса (приближно)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (дел поставен на сид)
4,2 kg (цел звучник)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2,0 kg (дел поставен на сид
со кабел на звучникот)
4,4 kg (цел звучник)

Преден (SS-TSB135)/опкружување (SS-TSB140) за BDV-N7200W

Преден (SS-TSB136)/опкружување (SS-TSB141) за BDV-N7200WL

Димензии (ш/в/д) (приближно)
100 mm × 450 mm × 57 mm
(без држач)
147 mm × 455 mm × 147 mm
(со држач)

Маса (приближно)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (без држач)
1,2 kg (со држач)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (без држач за звучник,
со кабел)
1,3 kg (со држач)

Преден (SS-TSB137) за BDV-N5200W

Димензии (ш/в/д) (приближно)
91 mm × 275 mm × 96 mm
Маса (приближно)
0,71 kg (со кабел на звучникот)

Опкружување (SS-TSB142) за BDV-N5200W

Димензии (ш/в/д) (приближно)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Маса (приближно)
0,58 kg (со кабел на звучникот)

Централен (SS-CTB125) за BDV-N9200W/BDV-N7200W

Централен (SS-CTB126) за BDV-N9200WL/BDV-N7200WL

Димензии (ш/в/д) (приближно)
365 mm × 73 mm × 77 mm
Маса (приближно)
1,1 kg

Централен (SS-CTB127) за BDV-N5200W

Димензии (ш/в/д) (приближно)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Маса (приближно)
0,58 kg (со кабел на звучникот)

Сабвуфер (SS-WSB126) за BDV-N9200W/BDV-N7200W

Сабвуфер (SS-WSB127) за BDV-N9200WL/BDV-N7200WL

Димензии (ш/в/д) (приближно)
SS-WSB126:
265 mm × 430 mm × 265 mm
SS-WSB127:
265 mm × 425 mm × 265 mm
Маса (приближно)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg

Сабвуфер(SS-WSB128) за BDV-N5200W

Димензии (ш/в/д) (приближно)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Маса (приближно)
5,8 kg (со кабел на звучникот)

Општо

Главен уред

Побарувања за напојување

Тајвански модел:

120 V AC, 50/60 Hz

Други модели:

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Потрошувачка на струја

Вклучено:

95 W (HBD-N9200W/

HBD-N7200W/HBD-N5200W)

105 W (HBD-N9200WL/

HBD-N7200WL)

Во мирување: 0,3 W (За детали

околу поставката, видете

страница 58.)

Димензии (ш/в/д) (приближно)

480 mm × 78 mm × 212,5 mm

со испакнатите делови

Маса (приближно)

3,1 kg

**Засилувач на опкружувачки звук
(TA-SA500WR) за BDV-N9200W/
BDV-N7200W**

**Засилувач на опкружувачки звук
(TA-SA600WR) за BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL**

**Засилувач на опкружувачки звук
(TA-SA700WR) за BDV-N5200W**

Дел на засилувач

TA-SA500WR/TA-SA600WR:

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референца)

Опкружувачки Л/Опкружувачки Д:

200 W (по канал со 6 оми, 1 kHz)

TA-SA700WR:

ИЗЛЕЗНА МОКНОСТ (референца)

Опкружувачки Л/Опкружувачки Д:

100 W (по канал со 6 оми, 1 kHz)

Проценети пречки

6 Ω

Систем за комуникација

Спецификација на безжичен звук
верзија 3.0

Појас на фреквенција

За моделите за Европа, Океанија,
Африка*, Индија, Блискиот Исток*,

Тајланд и Русија: 5,2 GHz, 5,8 GHz

За моделите за Сингапур и Тајван:
5,8 GHz

Кинески модел: 5,2 GHz

* 5,2 GHz или 5,8 GHz може да не е
достапен во некои земји/региони.

Метод на модулација

DSSS

Побарувања за напојување

Тајвански модел:

120 V AC, 50/60 Hz

Други модели:

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Потрошувачка на струја

Вклучено:

55 W (TA-SA500WR)

70 W (TA-SA600WR)

45 W (TA-SA700WR)

Потрошувачка на енергија при

мирување

0,5 W (режим на подготвеност)

0,3 W (исклучено)

Димензии (ш/в/д) (приближно)

200 mm × 64 mm × 211,5 mm

Маса (приближно)

1,3 kg

Дизајнот и спецификациите се
подложни на промена без известување.

Список со кодови на јазици

Правописот на јазикот соодветствува
со стандардот ISO 639: 1988 (E/F).

Код	Јазик	Код	Јазик
1403	(Afan)Oromo	1203	Gujarati
1028	Abkhazian	1209	Hausa
1027	Afar	1257	Hebrew
1032	Afrikaans	1217	Hindi
1511	Albanian	1229	Hungarian
1039	Amharic	1253	Icelandic
1044	Arabic	1248	Indonesian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1045	Assamese	1239	Interlingue
1051	Aymara	1245	Inupiak
1052	Azerbaijani	1183	Irish
1053	Bashkir	1254	Italian
1151	Basque	1261	Japanese
1066	Bengali;	1283	Javanese
	Bangla	1300	Kannada
1130	Bhutani	1305	Kashmiri
1060	Bihari	1297	Kazakh
1061	Bislama	1491	Kinyarwanda
1070	Breton	1311	Kirghiz
1059	Bulgarian	1482	Kirundi
1363	Burmese	1301	Korean
1057	Byelorussian	1307	Kurdish
1299	Cambodian	1327	Laothian
1079	Catalan	1313	Latin
1684	Chinese	1334	Latvian;
1093	Corsican		Lettish
1226	Croatian	1326	Lingala
1097	Czech	1332	Lithuanian
1105	Danish	1349	Macedonian
1376	Dutch	1345	Malagasy
1144	English	1357	Malay
1145	Esperanto	1350	Malayalam
1150	Estonian	1358	Maltese
1171	Faroese	1347	Maori
1166	Fiji	1356	Marathi
1165	Finnish	1353	Moldavian
1174	French	1352	Mongolian
1181	Frisian	1365	Nauru
1194	Galician	1369	Nepali
1287	Georgian	1379	Norwegian
1109	German	1393	Occitan
1142	Greek	1408	Oriya
1298	Greenlandic	1435	Pashto;
1196	Guarani		Pushto

Код	Јазик	Code	Language
1157	Persian	1516	Swedish
1428	Polish	1532	Tagalog
1436	Portuguese	1527	Tajik
1417	Punjabi	1521	Tamil
1463	Quechua	1540	Tatar
1481	Rhaeto-	1525	Telugu
	Romance	1528	Thai
1483	Romanian	1067	Tibetan
1489	Russian	1529	Tigrinya
1507	Samoan	1535	Tonga
1501	Sangho	1539	Tsonga
1495	Sanskrit	1538	Turkish
1186	Scots Gaelic	1531	Turkmen
1512	Serbian	1543	Twì
1502	Serbo-	1557	Ukrainian
	Croatian	1564	Urdu
1514	Sesotho	1572	Uzbek
1534	Setswana	1581	Vietnamese
1508	Shona	1587	Volapük
1498	Sindhi	1103	Welsh
1503	Singhalese	1613	Wolof
1513	Siswati	1632	Xhosa
1505	Slovak	1269	Yiddish
1506	Slovenian	1665	Yoruba
1509	Somali	1697	Zulu
1149	Spanish		
1515	Sundanese		
1517	Swahili	1703	Не е одредено

Родителска контрола/ Список со кодови на област

Код	Област	Код	Област
2047	Австралија	2390	Нов Зеланд
2046	Австрија	2379	Норвешка
2044	Аргентина	2184	Обединето
2057	Белгија		Кралство
2070	Бразил	2427	Пакистан
2586	Виетнам	2428	Полска
2109	Германија	2436	Португалија
2200	Грција	2489	Русија
2115	Данска	2501	Сингапур
2248	Индија	2543	Тајван
2238	Индонезија	2528	Тајланд
2239	Ирска	2424	Филипини
2254	Италија	2165	Финска
2276	Јапонија	2174	Франција
2092	Кина	2376	Холандија
2093	Колумбија	2219	Хонг Конг
2304	Кореја	2090	Чиле
2333	Луксембург	2086	Швајцарија
2363	Малезија	2499	Шведска
2362	Мексико	2149	Шпанија

Индекс

Нумерички

3D 34

3D Output Setting (Поставка за 3D-излез) 64

A-Z

A/V SYNC 46

Attenuation settings - AUDIO (Поставки за слабење - АУДИО) 67

Audio DRC (Аудио DRC) 66

Audio Language (Јазик за аудио) 68

Audio Output (Аудиоизлез) 67

Audio Return Channel (Канал за враќање аудио) 70

Audio Settings (Поставки за аудио) 66

Auto Calibration (Автоматска калибрација) 51, 68

Auto Display (Автоматски приказ) 70

Auto Renderer Access Permission (Дозвола за пристап на автоматскиот изведувач) 72

BD Audio MIX Setting (Поставка за мешано аудио на BD) 66

BD Hybrid Disc Playback Layer (Слој на репродуцирање на BD-хибриден диск) 68

BD Internet Connection (BD-врска преку интернет) 68

BD Parental Control (Родителска контрола за BD) 69

BD/DVD Menu Language (Јазик на менито за BD/DVD) 68

BD/DVD Viewing Settings (Поставки за гледање BD/DVD) 68

BD-LIVE 34

BD-ROM 24p Output

(Излез за BD-ROM 24p) 65

BLUETOOTH 36

Bluetooth AUDIO - AAC 71

Bluetooth Power Setting (Напојување преку Bluetooth) 72

BONUSVIEW 34

BRAVIA Sync 50

CD 86

Child Lock (Забрана за деца) 55

Cinema Conversion Mode (Режим на видеоконверзија) 64

Connection Server Settings (Поставки за серверот за поврзување) 72

Control for HDMI 50

Control for HDMI (Контрола за HDMI) 70

D.C.A.C. DX (Автоматска калибрација на дигитално кино DX) 51

Dimmer (Затемнувач) 56

DLNA 42, 72

Dolby Digital 47

DTS 47

DVD 86

DVD Aspect Ratio (Пропорција на приказ на DVD) 64

DVD Parental Control (Родителска контрола за DVD) 69

DVD-ROM 24p Output (Излез за DVD-ROM 24p) 65

Easy Network Settings (Лесни мрежни поставки) 73

External Input Settings (Поставки за надворешни извори) 71

FM-режим 48

Gracenote Settings (Поставки на Gracenote) 71

- HDMI
 - YCbCr/RGB (HDMI) 66
- HDMI Deep Colour Output (HDMI-темелен приказ на бои) 66
- Initialise Personal Information (Постави лични информации) 73
- Input Skip Setting (Поставка за прескокнување влез) 71
- Internet Settings (Интернет-поставки) 72
- Internet Video Parental Control (Родителска контрола за видео преку интернет) 69
- Internet Video Unrated (Непроценето интернет-видео) 69
- Music Settings (Поставки за музика) 69
- Network Connection Diagnostics (Дијагностика на мрежната врска) 72
- Network Settings (Мрежни поставки) 72
- NFC 39
- OSD Language (Јазик за приказ на екранот) 69
- Parental Control Area Code (Код на областа за родителска контрола) 69
- Parental Control Settings (Поставки за родителска контрола) 68
- Password (Лозинка) 68
- Pause Mode (Режим на пауза) 66
- Power Save Drive (Погон за зачувување енергија) 70
- Quick Start Mode (Режим за брз почеток) 70
- RDS 50
- Registered Remote Devices (Регистрирани далечински уреди) 73
- Remote Start (Далечински почеток) 73
- Renderer Access Control (Контрола за пристап на изведувач) 72
- Reset to Factory Default Settings (Ресетирај на фабрички стандардни поставки) 73
- Resetting (Ресетирање) 73
- SBM 66
- Screen Format (Формат на екранот) 64
- Screen Saver (Заштитник на екранот) 70
- Screen Settings (Поставки на екранот) 64
- SLEEP 55
- Slideshow (Приказ на слајдови) 46
- Software License Information (Информации за лиценцата на софтверот) 71
- Software Update (Ажурирање на софтверот) 63
- SongPal 41
- Sound Effect (Звучен ефект) 67
- Speaker Settings (Поставки за звучниците) 53, 67
 - Distance (Растојание) 54
 - Level (Ниво) 54
- Subtitle Language (Јазик за превод) 68
- Super Audio CD Playback Channels (Канали за репродукција на CD со супераудио) 69
- Super Audio CD Playback Layer (Слој на репродукција на CD со супераудио) 69
- System Information (Информации за системот) 71
- Test Tone (Тон за тестирање) 54
- TV Screen Size Setting for 3D (Поставка за големина на екранот во 3D) 64
- TV SideView 44
- TV Type (Тип телевизор) 64
- USB 35
- Visualizer (Визуелизатор) 56

WEP 27
Wireless Sound Connection
(Безжична врска на звук) 69
WPA2-PSK (AES) 27
WPA2-PSK (TKIP) 27
WPA-PSK (AES) 27
WPA-PSK (TKIP) 27

А

Автоматски подготвено 70
Ажурирање 63

Г

Горен панел 14

Д

Далечински управувач 17
Дигитална музичка арена 32, 44
Дискови што се репродуцираат 86

Е

Екран на горниот панел 15

З

Заден панел 16
Засилувач на опкружувачки звук 16

И

Информации за репродукција 35

К

Код на областа 86

Л

Лесно поставување 29

О

Осветлување на звучниците 57

П

Пребарување веб-локации 58
Преден панел 14
Прикажување содржина од еден
екран на друг 38, 41

С

Сложен преносен звук 48
Содржина од интернет 42
Список со кодови на јазици 92

Ф

Фудбалски режим 33

Софтверот на овој систем во иднина може да биде ажуриран. Посетете ја следната веб-адреса за да дознаете детали за достапните ажурирања.

За потрошувачите во Европа и Русија:
<http://support.sony-europe.com/>

За потрошувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

HDMI

 **DLNA**
CERTIFIED™


SUPER AUDIO CD



 **gracenote.**

Blu-ray
3D™


Blu-ray Disc™

Java
POWERED

<http://www.sony.net/>



* 4 4 8 5 8 0 0 1 3 * (1)